

Службен весник

на Република Македонија

Број 156

10 септември 2015, четврток

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4536. Закон за дополнување на Законот за постапување по претставки и предлози.....	2	4540. Правилник за дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите.....	18
4537. Закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција	2	4541. Листа на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина (*) ¹	20
4538. Закон за изменување и дополнување на Законот за договорите за превоз во патниот сообраќај	6	4542. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец август 2015 година.....	68
4539. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот.....	13	Огласен дел.....	1-76

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4536.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО
ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за постапување по претставки и предлози, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 септември 2015 година.

Бр. 08-4145/1 Претседател
4 септември 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТА-
ПУВАЊЕ ПО ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ

Член 1

Во Законот за постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република Македонија“ број 82/2008 и 13/13), во членот 2 точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен оние писмени или усни обраќања (барање за поведување на постапка за остварување на права или правни интереси, иницијатива за вршење на инспекциски или друг вид на надзор) од чија содржина произлегува барање од подносителот за поведување на постапка која е регулирана со посебен закон.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VEPRIM ME
PARASHTRESA DHE PROPOZIME

Neni 1

Në Ligjin për veprim me parashtresa dhe propozime ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 82/2008 dhe 13/13), në nenin 2 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "përveç paraqitjeve me shkrim ose gojore (kërkesë për ngritje të procedurës për realizimin e të drejtave apo interesave juridike, iniciativë për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese apo llojit tjetër të mbikëqyrjes) nga përmbajtja e të cilave del kërkesa nga parashtruesi për ngritjen e procedurës që është rregulluar me ligj të veçantë."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4537.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 септември 2015 година.

Бр. 08-4146/1 Претседател
4 септември 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за управната инспекција („Службен весник на Република Македонија“, број 69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/11, 164/13, 41/14 и 33/15), членот 2 се менува и гласи:

„Управната инспекција го опфаќа надзорот над примената на Законот за општата управна постапка, Законот за инспекциски надзор и другите закони што содржат одредби за управната постапка.

Управната инспекција врши надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници и Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност, согласно со закон.

Управната инспекција врши надзор и над извршувањето на прописите за канцелариското работење.

Надзорот од ставот 1 на овој член опфаќа надзор над:

- навременото, економичното и ефикасното остварување на правата и интересите на граѓаните и другите учесници во управната постапка во решавањето на управните работи;

- постапувањето во пропишаните рокови во првостепената и второстепената управна постапка, како и во роковите определени со акти на судските органи;

- вклучувањето на заинтересираните странки во управната постапка заради заштита на нивните права и интереси;

- обезбедувањето на докази по службена должност од службената евиденција што ја води органот надлежен за решавање, друг државен орган, правни и други лица кои имаат јавни овластувања, општините и градот Скопје;

- извршувањето на правосилните управни акти;

- наплатата на трошоците во управната постапка;
- примањето на поднесоците;
- издавањето на уверенија и други јавни исправи за одредени факти од службената евиденција;
- стручната подготовка на државните службеници и вработените кои преземаат дејствија во управната постапка;
- доставувањето на управните акти и другите писмена;
- начинот на однесувањето и работењето на административните службеници и вработените, со цел да се обезбеди почитување на принципите на законитост, професионален интегритет, ефикасност, одговорност и лојалност при вршењето на нивните службени должности;
- спроведувањето на мерките на надлежните органи за подобрување на работата при решавањето на управните работи и
- употребата на јазиците на странките во управната постапка, правната помош меѓу органите и другите учесници во управната постапка и други работи утврдени со Законот за општата управна постапка и другите закони.

Надзорот од ставот 2 на овој член во однос на Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници на овој член опфаќа надзор над:

- постапката за донесување на актите за организација и систематизација на работните места во институциите на јавниот сектор;
- редовното ажурирање на податоците во Регистарот на вработените во јавниот сектор од страна на секоја институција на јавниот сектор, а кои се однесуваат на самата институција и на нејзините вработени, кое ажурирање се врши преку информациониот систем за управување со човечки ресурси кој го води Министерството за информатичко општество и администрација;
- постапката за донесување на годишните планови за вработување во институциите на јавниот сектор и доставувањето на извештаите за реализација на годишните планови;
- формата и содржината на огласите за вработување во институциите на јавниот сектор;
- постапката за вработување на административни службеници;
- постапката за унапредување на административни службеници;
- постапката за мобилност на административни службеници;
- стручното усовршување на административните службеници;
- постапката за управување со ефектот на административните службеници;
- постапката за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници;
- постапката за престанок на работниот однос на административните службеници;
- постапката по жалби на административните службеници и
- другите прашања во врска со статусот на административните службеници.

Надзорот од ставот 3 на овој член опфаќа надзор над:

- приемот, прегледувањето и распоредувањето на документи/записи,

- заведувањето на документите/записите,
- доставувањето на документите/записите во работа,
- административно-техничкото обработување на документите/записите,
- испраќањето на документите/записите,
- разведувањето и класифицирањето на документите/записите и
- одлагањето на решените документи/записи во писарницата.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Надзорот од членот 2 од овој закон, се врши во органите на државната и на локалната власт и други државни органи основани согласно со Уставот и со закон и институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од општините во градот Скопје.“

Член 3

Членот 7-а се брише.

Член 4

Членот 9 се менува и гласи:

„Во вршењето на инспекцискиот надзор во смисла на членот 2 став 1 од овој закон, инспекторите се овластени:

- да наредат решавање на управните работи за кои изминал законскиот рок и да определат дополнителен рок не подолг од 30 дена;
- да наредат вклучување на заинтересираните странки во управната постапка заради заштита на нивните права и интереси и да определат рок не подолг од седум дена;
- да наредат обезбедување на докази по службена должност од службената евиденција што ја води органот надлежен за решавање, друг државен орган, правни и други лица кои имаат јавни овластувања, општините и градот Скопје и да определат рок не подолг од три дена;
- да наредат доставување на докази кои се барани по службена должност од други органи и да определат рок не подолг од три дена;
- да наредат извршување на правосилните управни акти и да определат рок не подолг од 30 дена;
- да наредат утврдување и наплата на трошоците во управната постапка и да определат рок не подолг од 15 дена;
- да наредат на второстепениот орган самиот да го реши предметот кога постапува по изјавена жалба против решение кое еднаш било поништено и вратено на повторно решавање и да определат рок не подолг од 30 дена;
- да наредат отстранување на други недостатоци во водењето на управните постапки и да определат рок не подолг од 15 дена;
- да поднесат кривична пријава за сторено кривично дело, барање за поведување на прекршочна постапка или иницијатива за покренување на дисциплинска постапка и

- да вршат други работи за чие извршување се овластени со овој закон.

Во случаите од ставот 1 инспекторот е должен веднаш да поднесе иницијатива за поведување на дисциплинска постапка против овластеното службено лице.“

Член 5

По членот 9 се додаваат два нови члена 9-а и 9-б, кои гласат:

„Член 9-а

Во вршењето на инспекцискиот надзор во смисла на членот 2 став 2 од овој закон, инспекторите се овластени:

- да наредат ажурирање на податоците во Регистарот на вработените во јавниот сектор преку информациониот систем за управување со човечки ресурси кој го води Министерството за информатичко општество и администрација, во рок од 7 дена;

- да наредат доставување на извештај за реализација на Годишниот план за вработување, доколку рокот за доставување на извештајот изминал и да определат рок не подолг од 7 дена;

- да наредат спроведување на постапката за управување со ефектот на административните службеници, доколку е поминат рокот и да определат дополнителен рок не подолг од 30 дена и

- да преземат други мерки утврдени со закон.

Член 9-б

Во вршењето на инспекцискиот надзор во смисла на членот 2 став 3 од овој закон, инспекторите се овластени:

- да остваруваат непосреден увид во примената и извршувањето на прописите за канцелариското работење;

- да укажат на субјектот на надзорот за утврдените недостатоци и неправилности во работењето и

- да наредат во определен рок отстранување на утврдените недостатоци но не подолг од 15 дена.“

Член 6

Во членот 17 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член, по поднесена иницијатива или барање за вршење на вонреден инспекциски надзор, инспекторот може да изготви записник и да донесе решение, односно заклучок и без вршење на инспекциски надзор, доколку по службена должност прибере докази и факти од органот во кој треба да се изврши надзорот, од кои може целосно да се утврди фактичката состојба.“

Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: „ставот 1“ се заменуваат со зборовите: „ставовите 1 и 2“.

Ставот 3 станува став 4.

Член 7

Во членот 19 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку инспекторот во рокот утврден во решението добие акт, исправа или друг доказ доставен од органот кој бил задолжен со решението на инспекторот, а од кој може да се утврди дека решението на инспекторот е целосно извршени и се отстранети сите недостатоци, инспекторот може без да изврши контролен надзор да донесе заклучок за запирање на постапката.“

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSION ADMINISTRATIV

Neni 1

Në Ligjin për inspeksion administrativ ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/11, 164/13, 41/14 dhe 33/15), neni 2 ndryshohet si vijon:

"Inspeksioni administrativ e përfshinë mbikëqyrjen mbi zbatimin e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, Ligjit për mbikëqyrje inspektuese dhe ligjeve të tjera që përbajnë dispozita për procedurë administrative.

Inspeksioni administrativ kryen mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik, Ligjit për nëpunës administrativ dhe Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë të paregjistruar, në pajtim me ligj.

Inspeksioni administrativ kryen mbikëqyrje edhe mbi zbatimin e rregullave për punë në zyre.

Mbikëqyrja nga paragrafi 1 të këtij neni përfshinë mbikëqyrje mbi:

- realizimin në kohë, në mënyrë ekonomike dhe efikase të të drejtave dhe interesave të qytetarëve dhe pjesëmarrësve tjerë në procedurën administrative në zgjidhjen e punëve administrative;

- veprimin në afatet e përcaktuara në procedurë të shkallës së parë dhe të shkallës së dytë, si dhe në afatet të përcaktuara me akte të organeve gjyqësore;

- përfshirjen e palëve të interesuara në procedurën administrative për shkak të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të tyre;

- sigurimin e dëshmive me detyrë zyrtare nga evidenca amë të cilën e mban organi kompetent për zgjidhje, organi tjetër shtetëror, personat juridikë dhe personat tjerë të cilët kanë autorizime publike, komnatat dhe Qyteti i Shkupit;

- zbatimin e akteve të plotfuqishme administrative;

- arkëtimin e shpenzimeve në procedurën administrative;

- pranimin e parashtrësve;

- dhënen e dëshmive dhe dokumenteve tjera publike për fakte të caktuara nga evidenca amë;

- përgatitjen profesionale të nëpunësve administrativë dhe të punësuarve të cilët ndërmarrin veprime në procedurë administrative;

- dorëzimin e akteve administrative dhe dokumenteve të tjera;

- mënyrën e sjelljes dhe punës së nëpunësve administrativë dhe të punësuarve, me qëllim të sigurohet respektimi i parimeve të ligjshmërisë, integritetit profesional, efikasitetit, përgjegjësisë dhe lojalitetit gjatë kryerjes së detyrave të tyre zyrtare;

- zbatimin e masave të organeve kompetente për përmirësimin e punës gjatë zgjidhjes në punët administrative dhe

- përdorimin e gjuhëve të palëve në procedurën administrative; ndihmën juridike ndërmjet organeve dhe pjesëmarrësve tjerë në procedurën administrative dhe punë të tjera të përcaktuara me Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative dhe ligjet të tjera.

Mbikëqyrja nga paragrafi 2 të këtij neni në lidhje me Ligjin për të punësuarit në sektorin publik, Ligjin për nëpunës administrativë të këtij neni përfshin mbikëqyrje mbi:

- procedurën për miratim të akteve për organizim dhe sistematizim të vendeve të punës në institucionet të sektorit publik;

- azhurnimin e rregullt të të dhënave në Regjistrin e të punësuarve në sektorin publik nga ana e çdo institucioni të sektorit publik, e të cilat kanë të bëjnë me vetë institucionin dhe me të punësuarit e tij, azhurnim i cili kryhet nëpërmjet sistemit informativ për menaxhim me resurse njerëzore të cilin e mban Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës;

- procedurën për miratim të planeve vjetore për punësim në institucionet të sektorit publik dhe dorëzimin e raporteve për realizim të planeve vjetore;

- formën dhe përmbajtjen e konkurseve për punësim në institucionet e sektorit publik;

- procedurën për punësim të nëpunësve administrativë;

- procedurën për avancim të nëpunësve administrativë;

- procedurën për mobilitet të nëpunësve administrativë;

- përsosjen profesionale të nëpunësve administrativë;

- procedurën për menaxhim me efektin e nëpunësve administrativë;

- procedurën për përcaktim të përgjegjësisë disiplinore dhe materiale të nëpunësve administrativë;

- procedurën për ndërprerje të marrëdhënies së punës të nëpunësve administrativë;

- procedurën për ankesa të nëpunësve administrativë dhe

- çështje tjera në lidhje me statusin e nëpunësve administrativë.

Mbikëqyrja nga paragrafi 3 të këtij neni përfshin mbikëqyrje mbi:

- pranimin, kontrollin dhe shpërndarjen e dokumenteve/shkresave,

- regjistrimin e dokumenteve/shkresave,

- dorëzimin e dokumenteve/shkresave në punë,

- përpunimin administrativ teknik të dokumenteve/shkresave,

- dërgimin e dokumenteve/shkresave,

- ndarjen dhe klasifikimin e dokumenteve/shkresave dhe

- depozitimin e dokumenteve/shkresave të zgjidhura në arkiv.

Neni 2

Neni 3 ndryshohet si vijon:

"Mbikëqyrja nga neni 2 të këtij ligji, kryhet në organet pushtetit shtetëror dhe lokal dhe organet tjera shtetërore të themeluara në pajtim me Kushtetutën dhe me ligj dhe institucionet të cilat kryejnë veprimtari nga sfera e arsimit, shkencës, shëndetësisë, kulturës, punës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes të fëmijës, sportit, si dhe veprimtari tjera me interes publik të përcaktuara me ligj, ndërsa të organizuara si agjenci, fonde, institucione publik dhe ndërmarrje publike të themeluara nga Republika e Maqedonisë ose nga komunat, nga Qyteti i Shkupit, si dhe nga komunat në Qytetin e Shkupit."

Neni 3

Neni 7-a shlyhet.

Neni 4

Neni 9 ndryshohet si vijon:

"Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese në kuptim të nenit 2 paragrafi 1 të këtij ligji, inspektorët janë të autorizuar:

- të urdhërojnë zgjidhje të punëve administrative për të cilat ka kaluar afati ligjor dhe të caktojnë afat plotësues jo më të gjatë se 30 ditë;

- të urdhërojnë përfshirje të palëve të interesuara në procedurën administrative për shkak të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të tyre dhe të caktojnë afat jo më të gjatë se shtatë ditë;

- të urdhërojnë sigurimin e dëshmime me detyrë zyrtare nga evidenca amë të cilën e mban organi kompetent për zgjidhje, organi tjetër shtetëror, personat juridikë dhe të tjerë të cilët kanë autorizime publike, komunat dhe Qyteti i Shkupit dhe të caktojnë afat jo më të gjatë se tri ditë;

- të urdhërojnë dorëzimin e dëshmime të cilat janë të kërkuara me detyrë zyrtare nga organe tjera dhe të caktojnë afat jo më të gjatë se tri ditë;

- të urdhërojnë zbatimin e akteve të plotfuqishme administrative dhe të caktojë afat jo më të gjatë se 30 ditë;

- të urdhërojnë përcaktimin dhe arkëtimin e shpenzimeve në procedurë administrative dhe të caktojnë afat jo më të gjatë se 15 ditë;

- t'i urdhërojnë organit të shkallës së dytë vetë ta zgjidh lëndën kur vepron për ankesë të paraqitur kundër aktvendimit i cili njëherë ka qenë i anuluar dhe i kthyer në rizgjidhje dhe të caktojnë afat jo më të gjatë se 30 ditë;

- të urdhërojnë mënjanimin e mangësive tjera në mbajtjen e procedurave administrative dhe të caktojnë afat jo më të gjatë se 15 ditë;

- të parashtrojnë kallëzim penal për vepër të kryer penale, kërkesë për ngritje të procedurës së kundërvajtjes ose iniciativë për ngritje të procedure disiplinore dhe

- të kryejnë punë të tjera për zbatimin e të cilave janë të autorizuar me këtë ligj.

Në rastet nga paragrafi 1 inspektori është i obliguar menjëherë të parashtrojë iniciativë për ngritje të procedurës disiplinore kundër personit të autorizuar zyrtar."

Neni 5

Pas nenit 9 shtohen dy nene të reja 9-a dhe 9-b, si vijojnë:

"Neni 9-a

Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese në kuptim të nenit 2 paragrafi 2 të këtij ligji, inspektorët janë të autorizuar:

- të urdhërojnë azhurnimin e të dhënave në Regjistrin e të punësuarve në sektorin publik nëpërmjet sistemit informativ për menaxhim me resurse njerëzore të cilin e mban Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në afat prej 7 ditësh;

- të urdhërojnë dorëzim të raportit për realizim të Planit vjetor për punësim nëse afati për dorëzim të raportit ka kaluar dhe të caktojë afat jo më të gjatë se 7 ditë;

- të urdhërojnë zbatimin e procedurës për menaxhim me efektin e nëpunësve administrativë, nëse afati ka kaluar dhe të caktojnë afat plotësues jo më të gjatë se 30 ditë dhe

- të ndërmarrin masa tjera të përcaktuara me ligj.

Neni 9-b

Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese në kuptim të nenit 2 paragrafi 3 të këtij ligji, inspektorët janë të autorizuar:

- të realizojnë këqyrje të drejtpërdrejta në zbatimin dhe kryerjen e rregullave për punë në zyrë;

- t'i sugjerojnë subjektit të mbikëqyrjes për mangësitë dhe parregullsitë e përcaktuara në punë dhe
- të urdhërojnë në afat të caktuar mënjanimin e mangësive të përcaktuara por jo më të gjatë se 15 ditë. “

Neni 6

Pas nenit 17 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, për iniciativë ose kërkesë të parashtruar për kryerje të mbikëqyrjes së jashtëzakonshme inspektuese, inspektori mund të përpilojë procesverbal dhe të miratojë aktvendim, përkatësisht konkluzion edhe pa kryerje të mbikëqyrjes inspektuese, nëse me detyrë zyrtare grumbullon dëshmi dhe fakte nga organi në të cilin duhet të kryhet mbikëqyrja, nga të cilat mundet plotësisht të përcaktohet gjendja faktike."

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 3 fjalët: "paragrafi 1" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët 1 dhe 2".

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

Neni 7

Në nenin 19 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, nëse inspektori në afatin e përcaktuar në aktvendim merr akt, dokument ose dëshmi tjetër të dorëzuar nga organi i cili ka qenë i obliguar me aktvendim të inspektorit, e nga i cili mund të përcaktohet se aktvendimi i inspektorit është zbatuar plotësisht dhe janë mënjanuar të gjitha mangësitë, inspektori mundet pa kryer kontroll mbikëqyrës të miratojë konkluzion për ndërprerje të procedurës."

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4538.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за договорите за превоз во патниот сообраќај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 септември 2015 година.

Бр. 08-4147/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Законот за договорите за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 23/13) по членот 3 се додаваат три нови члена 3-а, 3-б и 3-в, кои гласат:

„Член 3-а

Договор за превоз или налог за утовар на стока мора да биде напишан јасно и лесно разбирлив. Двосмислени или неразбирливи договорни одредби се толкуваат во полза на превозникот.

За нечесна се смета одредба во договор за превоз со која се забранува на превозникот да го раскине договорот, ако корисникот на превозот и/или организаторот на превозот не ги исполнил своите обврски.

За нечесна се смета одредба од договор за превоз што го обврзува превозникот да ги извршува своите обврски од договорот и покрај тоа што корисникот на превозот и/или организаторот на превозот не ги извршил или доцни со извршување на своите обврски.

За нечесна се смета одредба во договор за превоз со која се овластува корисникот на превозот и/или организаторот на превозот еднострано да го раскине или да го менува договорот, без образложение, без обесштетување, освен во случаи на крајна нужда.

За нечесна се смета одредба во договор за превоз со која се ослободува корисникот на превозот и/или организаторот на превоз или нивните вработени од одговорност за штета во случај на вина или од одговорност во случај на неисполнување на обврската што претставува основен елемент на договорот.

За нечесна се смета одредба од договорот за превоз со која корисникот на превозот и/или организаторот на превозот се ослободуваат од одговорност за правните и скриените материјални недостатоци на истиот.

За нечесна се смета одредба во договор за превоз со која се определува неразумен рок во кој превозникот треба да го изврши превозот или да достави документација како доказ за извршена услуга кога примачот на стоката е истовремено и нарачател на превозот.

За нечесни одредби во договор за превоз се сметаат и оние со кои во случај на спор:

- се ограничуваат доказните средства што може да ги користи превозникот;

- го принудуваат превозникот да се откаже од своите правни средства против корисникот на превозот и/или организаторот на превозот и

- му дозволуваат на корисникот на превозот и/или организаторот на превозот, избор на определено место за седиште или живеалиште што е наведено во договорот, својата тужба да ја изјави во место што е различно од важечките домашни прописи за стварна и месна надлежност.

За нечесна се смета одредба во договор за превоз со која однапред апстрактно се утврдува износот на надоместок на штета, што може да се бара во случај на неисполнување или доцнење при извршување на обврските на превозникот преземени со договорот што очигледно го надминуваат обемот на штетата што корисникот на превозот и/или организаторот на превозот може да ја претрпи заради неисполнување или доцнењето на превозникот.

За нечесна се смета одредба во договор за превоз со која на корисникот на превозот и/или организаторот на превозот му се дозволува во случај на неисполнување или раскинување на договорот да ги задржи износите кои требало да ги плати утврдени со договорот без во исто време да се утврди правото на превозникот да наплати еквивалентен износ од корисникот на превозот и/или организаторот на превозот во случај на негово неисполнување или раскинување на договор.

За нечесна се смета одредба во договор за превоз кога превозникот има право да го раскине договорот без претходна најава.

За нечесна се смета одредба во договор за превоз со која на несоодветен начин се исклучуваат или ограничуваат законските права и должности на превозникот во однос на корисникот на превозот и/или организаторот на превозот, во случај на целосно или делумно неисполнување на договорните обврски од страна на корисникот на превозот и/или организаторот на превозот.

За нечесна се смета одредба во договорот за превоз со која на несоодветен начин се исклучуваат или ограничуваат законските права и должности на превозникот во однос на организаторот на превозот, со плаќање на оштета, во случај кога превозникот презема договорни обврски со друг организатор на превоз за корисник на превоз кој претходно имал потпишани договори со првиот организатор на превоз.

При оценување на одредба од договор за превоз дали е чесна или не, ќе се земе предвид карактерот и видот на превозот предмет на договорот, сите околности пред и при склучување на договорот, другите договорни одредби, важечките законски одредби во националното законодавство како и традиционалните деловни обичаи за превоз во патниот сообраќај.

За нечесна ќе се смета одредба во договорот за превоз со која не се дозволува да се оценува дали се чесни договорните одредби за услугата и цената, доколку тие одредби се јасни и лесно разбирливи.

Нечесната договорна одредба е ништовна. Ништовноста на одделни одредби/одредба од договорот не повлекува ништовност и на самиот договор, доколку истиот може да опстане без ништовната одредба/одредби.

Член 3-б

Право на преземање активности за покренување тужба пред надлежен суд за примена на договорни одредби меѓу економски субјекти кои се значително неправедни и нефер согласно со членот 3-а и спротивни на членот 105 од овој закон, покрај превозниците имаат и асоцијациите, здруженијата и независни професионални организации основани согласно со закон, кои ги застапуваат интересите на соодветните економски оператори.

Член 3-в

Одредбите од деловните трансакции за кои е склучен договор за превоз меѓу економските оператори, кои не се во согласност со одредбите од овој закон, се сметаат за ништовни и немаат правно дејство.

Цесијата, асигнацијата, преземањето или пристапувањето кон долг, компензацијата и други слични облигациони договори не смеат да се користат на начин кој ќе предизвика одложување на исполнувањето на паричните обврски во согласност со утврдените рокови на овој закон.

Се смета за ништовна секоја облигација напишана во договор за превоз што значи промена или условеност за начин на исплата на надоместок за извршен превоз согласно со ставовите 1 и 2 на овој член.“

Член 2

Во членот 5 став 1 во точката 16 по зборот „предмет“ се додаваат зборовите: „во течна, кашеста, гасовита или цврста состојба“.

Во точката 18 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 19 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат дванаесет нови точки 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31, кои гласат:

„20. Мустра е примерок од стока во течна, кашеста или гасовита состојба (млеко, вино, масло, нафта, нафтени деривати и други слични производи) која се превезува рефус во специјално конструирани возила за таа намена, земена на самото место од товарено возило, запечатена на прописен начин и предадена на возачот;

21. Природни својства на стока се природна или механичка промена на стоката која се случува поради општо познати и прифатени основни карактеристики, како што се сушење, испарување, рѓа, кршење, угинување на жива стока, протекување и други промени кои настануваат без влијание на човечки фактор или груба негрижа;

22. Товарен лист во меѓународниот превоз е образец означен со назив „CMR“, кој е пропишан во точно одреден облик и форма врз основа на ЦМР Конвенција како единствен образец применлив на територијата на државите потписнички на ЦМР Конвенцијата. Значењето на посебните полиња и обврските за пополнување на образецот се прифаќаат од ЦМР Конвенцијата како меѓународен документ ратификуван од страна на Република Македонија;

23. Инкотермс е кратенка за меѓународните трговски правила (Интернационал Комерциал Термс). Основната функција на Инкотермс правилата е да се дефинираат трошоците и ризиците распределени меѓу страните потписнички на купопродажен договор (купувач и продавач), а во врска со испорака, осигурување како и организација на превоз на стока како што е дефинирано и прифатено во купопродажниот договор. Врз основа на Инкотермс се врши дефинирање на страните во процесот на превоз, дали се испорачатели или примачи на стока во процесот на преземање на стока за превоз. Примачот на стока, во согласност со Инкотермс правилата, во исто време може да биде и испорачател на стока;

24. Налог за утовар е договор за вршење на превоз на стока во кој се дефинираат сите обврски и права меѓу превозникот и налогодавецот за извршување на конкретен превоз на стока. Налогодавец може да биде организатор на превоз, испорачател или приемник на стока;

25. Договор за превоз потпишан врз основа на товарен лист во внатрешниот превоз односно со ЦМР образец во меѓународниот превоз, е договор од облигационен карактер по однос на количината, состојбата на амбалажата и/или стоката која не може да се пакува согласно со членот 57 став (1) од овој закон, за стока која се презема за превоз од и до одредена дестинација без разлика дали испорачателот е или не е корисник на превозот-налогодавач;

26. Парична обврска е износ за договорен надоместок за превоз на патници или стока при што износот е наведена во договор, или фактура или друго соодветно барање за исплата;

27. Фактура е документ во кој е наведен паричниот надоместок за превоз на патници или стока, надоместок за авто ден или вредност на одредена штета настаната при превоз во патниот сообраќај;

28. Задолжението плаќање е неисполнување на парична обврска во роковите утврдени со овој закон;

29. Економски оператор во смисла на овој закон е корисник на превоз, организатор на превоз и превозник;

30. Одговорно лице во економски оператор е лицето кое има извршни овластувања во правното лице од точка 29 на овој член и

31. Казната камата е камата утврдена согласно со одредбите од Законот за облигациони односи.“

Член 3

Во членот 6 став 2 зборот „во“ се заменува со зборовите: „со овој закон и со“.

Член 4

Во членот 7 став 2 по зборовите: „договорот за превоз“ се става записка и се додаваат зборовите: „врз основа на одредбите од овој закон“.

Член 5

Во членот 10 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Превозникот има право на надоместок за изгубен ден (авто ден) во случај кога корисникот на превоз и/или организаторот на превоз го врати од местото одредено за преземање на патници, во случај кога започнатиот превоз е прекинат по вина на корисникот на превозот и/или организаторот на превоз и во случај кога чекањата се подолги од договорените при извршување на договорен превоз.“

Ставот 7 станува став 8.

Член 6

Во членот 15 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако превозот не започне во времето што е одредено со договор за превоз по вина на корисникот и/или организаторот на превозот, превозникот има право на надоместок на штета на име авто ден за секој час доцнење.“

Член 7

Во членот 16 став 2 се менува и гласи:

„Доколку превозникот не го превезе патникот до местото на определување во рок од 60 минути во внатрешниот превоз на патници и во рок од 180 минути во меѓународниот превоз на патници, патникот има право да бара превозникот, заедно со багажот, да го врати на појдовното место и да му ја врати сумата платена за соодветниот превоз.“

Член 8

Во членот 21 став 3 по зборот „штетата“ се додава зборот „не“.

Член 9

Во членот 31 став 2 по зборот „штетата“ се додава зборот „не“.

Член 10

Во членот 33 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Обврската за исплата на договорената превознина од налогодавачот преминува како солидарна обврска на другите учесници во процесот на превоз на стока, во случај на неисполнување на договорните обврски согласно со членот 104 ставови 5 и 6 од овој закон.“

Член 11

Членот 34 се менува и гласи:

„Договорот за превоз на стока може да се склучи во писмена форма или со образец од договор за меѓународен превоз на стоки (ЦМР образец) или товарен лист за внатрешен превоз или врз основа на потврден налог за утовар.“

Договорот за превоз во писмена форма се потпишува меѓу организатор на превоз и/или испорачател на стоката и/или примачот на стоката и превозникот, независно од тоа кој е испорачател, а кој примач на стока.“

Член 12

Во членот 38 став 1 точката 4 се менува и гласи:

„на превозникот, на негово барање, нарачателот на превозот му даде обезбедување за побарувањето што би можело да настане поради замена на стоката.“

Член 13

Во членот 48 став 2 по зборот „утовар“ се додаваат зборовите: „или на место“.

Член 14

Во членот 50 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Износот на име надоместок на штетата врз основа на ставот 1 на овој член не може да биде поголем од сумата која корисникот на превозот би ја платил како разлика меѓу договорената сума за превоз и сумата која е платена на ново ангажираниот превозник за извршување на превозот и/или надоместокот кој го платил организаторот на превоз за неисполнување на превозот.“

Член 15

Во членот 52 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Физичко присуство на стока во возило, во местото на истовар и/или во пред царинска постапка е „прима фаце“ доказ дека превозот е извршен од страна на превозникот. Недостатокот на ЦМР образец и/или товарен лист за внатрешен превоз како доказ се заменува со налог за утовар, друг транспортен документ и/или документи кои ја пратат стоката, како и допис, односно известување во писмена форма од испраќачот на стоката кој дава целосни информации за предметната пратка.“

Член 16

Во членот 56 по зборот „испраќачот“ се додаваат зборовите: „и/или корисникот на превозот“.

Член 17

Во членот 57 став 1 по зборот „превозникот“ се става записка и се додаваат зборовите: „доколку располага со разумни средства и можности за контролирање“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Одредбите на ставовите 1 и 2 на овој член не се применуваат за стока која се превезува рефус, а особено за возила специјално конструирани за таа наменацистерна и/или цистерна контејнер како и за садови специјално конструирани за пакување на стока во течна состојба, прав или слична состојба.“

Член 18

Во членот 59 став 1 се менува и гласи:

„Примачот на стока согласно со паритетот на кој е продадена стоката (инкотермс правила) во својство на испраќач и/или испраќачот може да бара од превозникот, а превозникот да се согласи за определен паричен надоместок да изврши прием на стока со проверка на.“

Член 19

Во членот 61 став 3 по зборот „испраќачот“ се додаваат зборовите: „и/или примачот“.

Во ставот 4 по зборот „испраќачот“ се додаваат зборовите: „и/или примачот“.

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Во случаи кога нарачател на превоз е организатор на превозот, тој е директно одговорен пред превозникот за нанесена штета од ставовите 3 и 4 на овој член.“

Организаторот на превозот надоместокот за штета од ставовите 3 и 4 на овој член, по исплата на сумата на превозникот ја надоместува со барање доставено до корисникот на превозот согласно со паритетот на кој е продадена стоката (инкотермс правила).“

Член 20

Во членот 69 став 2 по зборот „истовар“ се додаваат зборовите: „односно местото на увозното царинење“.

Член 21

Во членот 72 став 3 по зборот „испраќачот“ се додаваат зборовите: „односно налогодавачот согласно со паритетот на кој е продадена стоката (инкотермс правила)“.

Ставот 6 се менува и гласи:

„Превозникот во случајот од ставот 5 на овој член има право да бара исплата на сума со која била оптоварена стоката, од примачот на стоката, доколку предметната сума ја исплатил на испорачателот на стоката на местото на утовар.“

Член 22

Во членот 73 став 2 зборовите: „бил договорен“ се заменуваат со зборовите: „би бил одговорен“.

Член 23

Во членот 85 став 2 во првата реченица по зборот „приговор“ се додаваат зборовите: „до превозникот и“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Барање за оштетувањата на стоката што не можеле да се забележат во часот на предавањето (истовар) од ставот 2 на овој член, е валидно во случаи кога стоката се истовара во магацински простор на примачот на стоката, во присуство на лица вработени кај примачот на стока, односно и во друг склад само под услов да постојат докази дека штетата можела да настане исклучиво во процесот на превоз, а не поради активности при утовар и/или растовар и чување на стоката во привремениот склад, во период не подолг од 10 работни дена од датата на истовар.“

Член 24

Членот 98 се менува и гласи:

„Износот на штетата за кој превозникот одговара поради целосно губење или оштетување на стоката не може да биде поголем од надоместокот утврден во членот 62 став 2 од овој закон.“

Износот на штета како надоместок за кусок на стоката дадена за превоз не може да надмине 50 денари по килограм.

Покрај износот од ставовите 1 и 2 на овој член, превозникот е должен да му ја надомести на испраќачот и/или организаторот на превоз однапред платената превознина и другите трошоци настанати во превозот на стоката, во целост ако станува збор за загубување на стоката, а сразмерен износ на штета од превознината ако станува збор за оштетување на стоката. Покрај тоа царината и другите трошоци во врска со превозот на стока треба да се надоместат во целост во случај на потполно губење, а во случај на делумно губење во сооднос према загубата и тука не влегуваат никакви други оштети.

Во случај на задоцнување со предавањето на стоката, превозникот е должен да плати една десеттина од превознината за секој ден задоцнување, но не повеќе од една третина од вкупната превознина.

Ако испраќачот на стоката и/или организаторот на превозот докаже дека поради задоцнување со предавањето на стоката претрпел штета, превозникот е должен да ја плати докажаната штета, но најмногу до двоен износ на превознината.

Барањата за надоместок на штета заради задоцнување од ставовите 4 и 5 на овој член се доставува до превозникот во писмена форма најдоцна во рок од пет работни дена од денот на предавањето на стоката, во спротивно се губи правото на надоместок на штета.“

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MARRËVESHJE PËR TRANSPORT NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR

Neni 1

Në Ligjin për marrëveshje për transport në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 23/13) pas nenit 3 shtohen tri nene të reja 3-a, 3-b dhe 3-v, si vijojnë:

"Neni 3-a

Marrëveshja për transport ose urdhri për ngarkimin e mallit doemos duhet të jenë të shkruara qartë dhe të kuptohen lehtë. Dispozita të marrëveshjes të dykuptimta ose të pakuptueshme interpretohen në favor të transportuesit.

Si dispozitë e pandershme e marrëveshjes për transport konsiderohet dispozita me të cilën i ndalohet transportuesit ta prish marrëveshjen, nëse shfrytëzuesi i transportit dhe/ose organizatori i transportit nuk i ka plotësuar obligimet e tij.

Si dispozitë e pandershme e marrëveshjes për transport konsiderohet dispozita e cila e obligon transportuesin t'i kryejë obligimet e tij nga marrëveshja edhe krahas asaj se

shfrytëzuesi i transportit dhe/ose organizatori i transportit nuk i kanë kryer ose vonon me plotësimin e obligimeve të tij.

Si dispozitë e pandershme e marrëveshjes për transport konsiderohet dispozita me të cilën autorizohet shfrytëzuesi i transportit dhe/ose organizatori i transportit në mënyrë të një anshme ta prish ose ta ndryshojë marrëveshjen, pa arsytim, pa dëmshpërblim, përveç në rastet e nevojës së skajshme.

Si dispozitë e pandershme e marrëveshjes për transport konsiderohet dispozita, me të cilën lirohet shfrytëzuesi i transportit dhe/ose organizatori i transportit ose të punësuarit e tyre nga përgjegjësia për dëm në rast të fajit ose nga përgjegjësia në rast të mosplotësimit të obligimit që paraqet elementin themelor të marrëveshjes.

Si dispozitë e pandershme e marrëveshjes për transport konsiderohet dispozita me të cilën shfrytëzuesi i transportit dhe/ose organizatori i transportit lirohet nga përgjegjësia për mangësitë juridike dhe materialet të fshehura të marrëveshjes.

Si dispozitë e pandershme e marrëveshjes për transport konsiderohet dispozita me të cilën përcaktohet afat i pa arsyeshmë në të cilin transportuesi duhet ta kryejë transportin ose ta dorëzojë dokumentacionin si provë për shërbim të kryer kur pranuesi i mallit njëkohësisht është porositi i transportit.

Si dispozita të pandershme të marrëveshjes për transport konsiderohen edhe ato, me të cilat në rast kontesti:

- kufizohen mjetet dëshmuuese të cilat mund t'i shfrytëzojë transportuesi;

- e detyrojnë transportuesin të heqë dorë nga mjetet e tij juridike kundër shfrytëzuesit të transportit dhe/ose organizatorit të transportit dhe

- i lejojnë shfrytëzuesit të transportit dhe/ose organizatorit të transportit, zgjedhjen e vendit të caktuar si seli ose vendbanim që është shënuar në marrëveshje, padinë e tij ta paraqesë në vend të ndryshëm nga rregullat vendase në fuqi për kompetencë reale dhe vendore.

Si dispozitë e pandershme e marrëveshjes për transport konsiderohet dispozita me të cilën paraprakisht në mënyrë apstrakte përcaktohet shuma e kompensimit të dëmit, që mund të kërkohej në rast të mosplotësimit ose vonesës gjatë kryerjes së obligimeve të transportuesit të marra me marrëveshje që në mënyrë evidente e tejkalojnë vëllimin e dëmit që shfrytëzuesi i transportit dhe/ose organizatori i transportit mund ta pësojë për shkak të mosplotësimit ose vonesës së transportuesit.

Si dispozitë e pandershme e marrëveshjes për transport konsiderohet dispozita me të cilën shfrytëzuesit të transportit dhe/ose organizatorit të transportit në rast të mosplotësimit ose prishjes së marrëveshjes i lejohej t'i mbajë shumat të cilat është dashur t'i paguajë, të përcaktuara me marrëveshjen njëkohësisht pa u përcaktuar e drejta e transportuesit të arkëtojë shumë ekuivalente nga shfrytëzuesi i transportit dhe/ose organizatori i transportit në rast të mosplotësimit ose prishjes së marrëveshjes.

Si dispozitë e pa ndershme e marrëveshjes për transport konsiderohet dispozita, kur transportuesi ka të drejtë të anulojë marrëveshjen pa paralajmërim paraprak.

Si dispozitë e pandershme e marrëveshjes për transport konsiderohet dispozita, me të cilën në mënyrë jo përkatëse përjashtohen ose kufizohen të drejtat ligjore dhe obligimet e transportuesit në lidhje me shfrytëzuesin e transportit dhe/ose organizatorin e transportit, në rast të mos

plotësimit të plotë apo të pjesshëm të obligimeve kontraktuese nga shfrytëzuesi i transportit dhe/ose organizatori i transportit.

Si dispozitë e pandershme e marrëveshjes për transport konsiderohet dispozita me të cilën në mënyrë jo përkatëse përjashtohen ose kufizohen të drejtat ligjore dhe obligimet e transportuesit në lidhje me organizatorin e transportit, me pagimin e dëmit, në rast kur transportuesi merr detyrime kontraktuese me organizator tjetër të transportit si shfrytëzues transporti i cili paraprakisht ka pasur marrëveshje të nënshkruara me organizatorin e parë të transportit.

Gjatë vlerësimit të dispozitës nga marrëveshja për transport nëse është e ndershme ose jo, do të merret parasysh karakteri dhe lloji i transportit i cili është lëndë e marrëveshjes, të gjitha rrethanat para dhe gjatë lidhjes së marrëveshjes, dispozitat të tjera kontraktuese, dispozita ligjore në fuqi të legjislacionit kombëtar si dhe tradita afariste tradicionale për transport në komunikacionin rrugor.

Si dispozitë e pa ndershme e marrëveshjes për transport do të konsiderohet dispozita me të cilën nuk lejohet të vlerësohet nëse janë të ndershme dispozitat kontraktuese për shërbimin dhe çmimin, nëse ato dispozita janë të qarta dhe kuptohen lehtë.

Dispozita kontraktuese e pandershme është e pavlefshme. Pavlefshmëria e dispozitave/dispozitës të caktuar nga marrëveshja nuk tërheq pavlefshmërinë edhe të vetë marrëveshjes nëse e njëjta mund të ekzistojë edhe pa dispozitën/dispozitat e pavlefshme.

Neni 3-b

Të drejtë për ndërmarrjen e aktiviteteve për ngritjen e padisë para gjykatës kompetente për zbatimin e dispozitave kontraktuese ndërmjet subjekteve ekonomike të cilat janë dukshëm të padrejta dhe jofer në pajtim me nenin 3-a dhe në kundërshtim me nenin 105 të këtij ligji, përveç transportuesve kanë edhe asociacionet, shoqatat dhe organizatat e pavarura profesionale të themeluara në pajtim me ligjin, të cilat i përfaqësojnë interesat e operatorëve ekonomikë përkatës.

Neni 3-v

Dispozitat e transaksioneve afariste për të cilat është lidhur marrëveshje për transport ndërmjet operatorëve ekonomikë, të cilat nuk janë në pajtim me dispozitat e këtij ligji, konsiderohen si të pavlefshme dhe nuk kanë ndikim juridik.

Cesioni, asignacioni, marrja ose qasja drejt borxhit, kompensimi ose marrëveshje tjera të ngjashme obliguese nuk guxojnë të përdoren në mënyrën e cila do të shkaktojë prolongimin e plotësimit të obligimeve në para në pajtim me afatet e përcaktuara me këtë ligj.

Si e pavlefshme konsiderohet secili obligim i shkruar në marrëveshje për transport që do të thotë ndryshim ose kushtëzim për mënyrën e pagesës së kompensimit për transport të kryer në pajtim me paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni."

Neni 2

Në nenin 5 paragrafi 1 në pikën 16 pas fjalës "lënda" shtohen fjalët: "në gjendje të lëngët, të qulltë, të gaztë ose në gjendje të ngurtë".

Në pikën 18 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 19 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me pikë presje dhe shtohet dymbëdhjetë pika të reja 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dhe 31, si vijojnë:

“20. Mostër është ekzemplar nga malli në gjendje të lëngët, të përzier ose të gaztë (qumësht, verë, vaj, naftë, derivate të naftës dhe produkte tjera të ngjashme) e cila transportohet në gjende rifuze në automjete me konstrukt special për atë dedikim, i marrë në vendin e ngjarjes nga vetë automjeti i ngarkuar, i vulosur në mënyrë të rregullt dhe i dorëzuar shoferit;

21. Vetitë natyrore të mallit janë ndryshimi natyror ose mekanik i mallit i cili ndodh për shkak të karakteristikave të njohura dhe të pranura botërisht, siç janë: tharja, avullimi, ndryshku, thyerja, ngordhja e mallit të gjallë, rrjedhja dhe ndryshime tjera të cilat shkaktohet pa ndikimin e faktorit njeri ose pakujdesisë së skajshme;

22. Fletudhëtim në transportin ndërkombëtar është formular i shënuar me emrin "CMR", i cili është përcaktuar në pamje dhe formë të saktë dhe të caktuar në bazë të CMR Konventës si formular i vetëm i zbatueshëm në territorin e vendeve nënshkruese të CMR Konventës. Domethënia e fushave të veçanta dhe obligimi për plotësimin e formularit pranohen nga CMR Konventa si dokument ndërkombëtar i ratifikuar nga Republika e Maqedonisë;

23. Inkotermi është shkurtës për rregulla tregtare ndërkombëtare (International Komercial Terms). Funkcioni themelor i Inkotermi rregullave është të përkufizohet shpenzimet dhe rreziqet e shpërndara ndërmjet palëve nënshkruese të marrëveshjes për shitblerje (blerës dhe shitës), ndërsa në lidhje me dërgesën, sigurimin dhe organizimin e transportit të mallit siç është përkufizuar dhe pranuar në marrëveshjen për shitblerje. Në bazë të Inkotermi bëhet përkufizimi i palëve të procesit në transport, nëse janë porositës ose pranues të mallit në procesin e marrjes së mallit për transport. Pranuesi i mallit, në pajtim me Inkotermi rregullat, njëkohësisht mund të jetë edhe dërgues i mallit;

24. Urdhëresa për ngarkim është marrëveshje për kryerjen e transportit të mallit në të cilin përkufizohen të gjitha obligimet dhe të drejtat ndërmjet transportuesit dhe urdhërdhënësit për kryerjen e transportit konkret të mallit. Urdhërdhënësi mund të jetë: Organizator i transportit, dërgues ose pranues i mallit;

25. Marrëveshja për transport e nënshkruar në bazë të listës për ngarkim në transportin e brendshëm respektivisht me CMR formular në transportin ndërkombëtar, është marrëveshje me karakter obligativ në lidhje me sasisë, gjendjen e ambalazhit dhe/ose mallit i cili nuk mund të pakëtohet në pajtim me nenin 57 paragrafi (1) të këtij ligji, për mallin i cili merret për transport nga dhe deri te destinacioni i caktuar pa marrë parasysh nëse dërguesi është ose nuk është shfrytëzues i transportit – urdhërdhënës;

26. Obligimi në para është shuma për kompensimin kontraktues për transportin e udhëtarëve ose mallit, me ç'rast shuma është caktuar me marrëveshje, ose faturë ose kërkesë tjetër përkatëse për pagesë;

27. Fatura është dokument në të cilin shënohet kompensimi me para për transport të udhëtarëve ose mallit, kompensim për auto - ditë ose vlera për dëmin e caktuar të shkaktuar gjatë transportit në komunikacionin rrugor;

28. Pagesa e vonuar është mosplotësim i obligimit me para në afatet e përcaktuara me këtë ligj;

29. Operator ekonomik në kuptimin e këtij ligji është shfrytëzuesi i transportit, organizatori i transportit dhe transportuesi;

30. Personi përgjegjës i operatorit ekonomik është personi i cili ka autorizime ekzekutive të personi juridik nga pika 29 të këtij neni dhe

31. Kamatë ndëshkuese është kamata e përcaktuar në pajtim me dispozitat e Ligjit për marrëdhënie obliguese."

Neni 3

Në nenin 6 paragrafi 2 fjala "në" zëvendësohet me fjalët: "me këtë ligj dhe me".

Neni 4

Në nenin 7 paragrafi 2 pas fjalëve: "marrëveshje për transport" vendoset presje dhe shtohen fjalët: "në bazë të dispozitave të këtij ligji".

Neni 5

Në nenin 10 pas paragrafit 6 shtohet paragraf i ri 7, si vijon:

"Transportuesi ka të drejtë për kompensim për ditë të humbur (auto ditë) në rast kur shfrytëzuesi i transportit dhe/ose organizatori i transportit e kthen nga vendi i caktuar për marrjen e udhëtarëve, në rastin kur transporti i filluar është ndërprerë për faj të shfrytëzuesit të transportit dhe/ose organizatorit të transportit dhe në rastin kur pritet janë më të gjata se ato që janë kontraktuar gjatë kryerjes së transportit kontraktues."

Paragrafi 7 bëhet paragraf 8.

Neni 6

Në nenin 15 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Nëse transporti nuk fillon në kohën që është përcaktuar me marrëveshjen për transport për faj të shfrytëzuesit dhe/ose organizatorit të transportit, transportuesi ka të drejtë për kompensim të dëmit në emër të auto ditës për çdo orë vonesë."

Neni 7

Në nenin 16 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Nëse transportuesi nuk e transporton udhëtarin deri te vendi i përcaktuar në afat prej 60 minutave në transportin e brendshëm të udhëtarëve dhe në afat prej 180 minutave për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve, udhëtari ka të drejtë të kërkojë që transportuesi, së bashku me valixhet, ta kthejë në vendin e nisjes dhe t'ia kthejë shumën e paguar për transportin përkatës."

Neni 8

Në nenin 21 paragrafi 3 pas fjalës "dëm" shtohet fjala "nuk".

Neni 9

Në nenin 31 paragrafi 2 pas fjalës "dëm" shtohet fjala "nuk".

Neni 10

Në nenin 33 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Obligimi për pagesën e taksës së transportit të kontraktuar nga urdhërdhënësi kalon si obligim solidar te pjesëmarrësit tjerë në procesin e transportit të mallrave, në rast të mos plotësimit të obligimeve kontraktuese në pajtim me nenin 104 paragrafët 5 dhe 6 të këtij ligji."

Neni 11

Neni 34 ndryshohet si vijon:

"Marrëveshja për transportin e mallrave mund të lidhet në formë të shkruar apo me formular nga Marrëveshja për transport ndërkombëtar të mallrave (formulari CMR) ose fletëngarkim për transportin e brendshëm ose në bazë të urdhëri të konfirmuar për ngarkim.

Marrëveshja për transport në formë me shkrim nënshkruhet ndërmjet organizatorit të transportit dhe / ose dërguesit të mallit dhe/ose pranuesit të mallit dhe transportuesit, pavarësisht se cili është dërgues e cili është pranues i mallit."

Neni 12

Në nenin 38 paragrafi 1 pika 4 ndryshohet si vijon:
"transportuesit, me kërkesë të tij, porositësi i transportit i jep sigurim të kërkesës që do mund të krijohej për shkak të zëvendësimit të mallit."

Neni 13

Në nenin 48 paragrafi 2 pas fjalës "ngarkim" shtohen fjalët: "ose në vend".

Neni 14

Në nenin 50 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Shuma në emër kompensim të dëmit në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, nuk mund të jetë më e madhe se shuma që do ta paguante shfrytëzuesi i transportit si dallim midis shumës së dakorduar për transport dhe shumës që i është paguar transportuesit të sapoangazhuar për kryerjen e transportit dhe / apo kompensimit që e ka paguar organizatori i transportit për mos përmbushjen e transportit."

Neni 15

Në nenin 52 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Prania fizike e mallit në automjet në vendin e shkarkimit dhe/ose para procedurës doganore është "prima face" dëshmi se transporti është kryer nga transportuesi. Mungesa e Formularit CMR dhe / ose fletëngarkimit për transportin e brendshëm, si dëshmi zëvendësohet me urdhër për ngarkim, tjetër dokument transporti dhe/ose dokumente që e shoqërojnë mallin, si dhe njoftim me shkrim nga dërguesi i mallit i cili jep informacione të plota për dërgesën në fjalë."

Neni 16

Në nenin 56 pas fjalës "dërguesi" shtohet fjalët: "dhe/ose shfrytëzuesi i transportit".

Neni 17

Në nenin 57 paragrafi 1 pas fjalës "transportuesi" vendoset presje dhe shtohen fjalët: "nëse disponon me mjete të arsyeshme dhe mundësi për kontrollim".

Pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri 4, si vijon:

"Dispozitat e paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni nuk zbatohen për mall që transportohet në gjendje rifuze e sidomos për automjetet me konstrukt special për këtë dedikim – cisternë dhe / ose kontejnerë cisternë si dhe për enë me konstrukt special për paketimin e mallit në gjendje të lëngët, pluhur ose gjendje të ngjashme."

Neni 18

Në nenin 59 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Pranuesi i mallit në pajtim me paritetin në të cilin është shitur malli (inkotermi rregulla) në cilësinë e dërguesit dhe/ose dërguesi mund të kërkojë nga transportuesi, ndërsa transportuesi të pajtohet për kompensim të caktuar parash të kryejë pranimin e mallit me kontrollin e."

Neni 19

Në nenin 61 paragrafi 3 pas fjalës "dërguesi" shtohen fjalët: "dhe/ose pranuesi".

Në paragrafin 4 pas fjalës "dërguesi" shtohen fjalët: "dhe/ose pranuesi".

Pas paragrafit 5 shtohet paragrafi i ri 6, si vijon:

"Në raste kur porositës i transportit është organizator i transportit, ai është drejtpërdrejt përgjegjës para transportuesit për dëm të shkaktuar nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni.

Organizatori i transportit, kompensimin e dëmit nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni, pas pagesës së shumës të transportuesit e kompenson me kërkesë të dërguar të shfrytëzuesi i transportit në pajtim me paritetin në të cilin është shitur malli (rregulla inkotermi)."

Neni 20

Në nenin 69 paragrafi 2 pas fjalës "shkarkim" shtohen fjalët: "respektivisht vendi i doganimit importues".

Neni 21

Në nenin 72 paragrafi 3 pas fjalës "dërguesi" shtohen fjalët: "respektivisht urdhërdhënësi në pajtim me paritetin në të cilin është shitur malli (rregulla inkotermi)".

Paragrafi 6 ndryshon si vijon:

"Transportuesi në rastin nga paragrafi 5 i këtij neni ka të drejtë të kërkojë pagesë të shumës më të cilën është ngarkuar malli, nga pranuesi i mallit, nëse shumën në fjalë ia ka paguar dërguesit të mallit në vendin e ngarkimit."

Neni 22

Në nenin 73 paragrafi 2 fjalët: "është kontraktuar" zëvendësohen me fjalët: "do të ishte përgjegjës".

Neni 23

Në nenin 85 paragrafi 2 në fjalinë e parë pas fjalës "kundërshtim" shtohen fjalët: "te transportuesi dhe".

Pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5, si vijon:

"Kërkesa për dëmtimet e mallit që nuk kanë mundur të vërehen në orën e dorëzimit (shkarkimit) nga paragrafi 2 të këtij neni është valide në raste kur malli shkarkohet në hapësirë të magazinës të pranuesit të mallit, në prezencë të personave të punësuar të pranuesi i mallit, respektivisht edhe në magazinë tjetër vetëm me kusht të ekzistojnë prova se dëmi ka mundur të shkaktohet vetëm gjatë procesit të transportit, dhe jo për shkak të aktiviteteve gjatë ngarkimit dhe/ose shkarkimit dhe ruajtjes së mallit në magazinën e përkohshme në periudhë jo më të gjatë se 10 ditë pune nga data e shkarkimit."

Neni 24

Neni 98 ndryshohet si vijon:

"Shuma e dëmit për të cilin përgjigjet transportuesi për shkak të humbjes së plotë ose dëmtimit të mallit nuk mund të jetë më e madhe se kompensimi i përcaktuar në nenin 62 paragrafi 2 të këtij ligji.

Shuma e dëmit si kompensim për deficit të mallit të dhënë për transport nuk mund të tejkalojë 50 denarë për kilogram.

Përveç shumës nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, transportuesi është i obliguar t'ia kompensojë dërguesit dhe/ose organizatorit të transportit, taksën transportese paraprakisht të paguar dhe shpenzimet tjera të shkaktuara gjatë transportit të mallit në tërësi nëse bëhet fjalë për humbjen e mallit, ndërsa shumë reciproke të dëmit nga taksa transportuese nëse bëhet fjalë për dëmtimin e mallit. Përveç kësaj, doganën dhe shpenzimet tjera në lidhje me transportin e mallit duhet të kompensohen në tërësi në rast të humbjes së plotë, ndërsa në rast të humbjes së pjesëshme në proporcion me humbjen dhe këtu nuk bëjnë pjesë kurrfarë dëmtime tjera.

Në rast të vonesës gjatë dorëzimit të mallit, transportuesi është i obliguar të paguajë një të dhjetën e takses së transportit për çdo ditë vonesë, por jo më tepër se një të tretën e pagesës së përgjithshme për transport.

Nëse dërguesi i mallit dhe/ose organizatori i transportit dëshmon se për shkak të vonesës së dorëzimit të mallit ka pësuar dëm, transportuesi është i obliguar ta paguajë dëmin e dëshmuar, por më së shumti deri në dyfishin e shumës së takses transportuese.

Kërkesat për kompensim të dëmit për shkak të vonesës nga paragrafët 4 dhe 5 të këtij neni dorëzohet te transportuesi në formë të shkruar më së voni në afat prej pesë ditësh pune nga dita e dorëzimit të mallit, në të kundërt humbet e drejta e kompensimit të dëmit."

Neni 25

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4539.

Прз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 септември 2015 година.

Бр. 08-4148/1
4 септември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

Член 1

Во Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13 и 51/15), во членот 68 по ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8), кои гласат:

“(6) Поседуваците на отпадните масла се должни да водат евиденција за набавените количини и залихи на моторните масла, евиденција на употребените моторни масла, евиденција за начинот на постапувањето со отпадните моторни масла, како и евиденција за видот и количината на продадените отпадни масла и начинот на нивното транспортирање.

(7) За евиденцијата од ставот (6) на овој член, поседуваците се должни да доставуваат шест месечни и годишни извештаи до органот на државната управа надлежен за вршење на стручни работи од областа на животната средина.

(8) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги пропишува формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот (6) на овој член, формата и содржината на извештаите од ставот (7) на овој член, како и начинот на нивното доставување.“

Член 2

Во членот 68 став (5) по зборот „масла“ записката и зборовите: “начинот на водење евиденција и доставување на податоците“ се бришат.

Член 3

Во членот 127 став (1) точката 3) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали со опасниот отпад и индустриски неопасен отпад од инсталациите со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е органот за вршење на стручни работи во животната средина, се постапува согласно со членот 24 од овој закон;“.

Точката 4) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали собирањето и транспортирањето на опасен отпад од инсталациите со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е органот за вршење на стручни работи во животната средина се врши со средства и опрема која е посебно конструирана и наменета исклучиво за собирање и транспортирање на опасен отпад (член 27);“.

Точката 10) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали со опасниот отпад од инсталациите со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е органот за вршење на стручни работи во животната средина, се складира на местата предвидени за таа намена согласно со членот 33 од овој закон;“.

Точката 11) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали со опасниот отпад и со индустрискиот неопасен отпад од инсталации со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина за чие одобрување надлежен е органот на државната управа надлежен за вршење на стручни работи од областа на животната средина, се постапува согласно со членот 34 од овој закон;“.

Точката 16) се менува и гласи:

„врши увид и контрола во податоците од евиденциите за опасен отпад и за индустриски неопасен отпад од инсталациите со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животна средина, за чие одобрување надлежен е органот за вршење на стручни работи во животната средина како и да утврди дали податоците се чуват согласно со членот 39 став (11) од овој закон;“.

Точката 23) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали со опасниот отпад од инсталациите со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животна средина, за чие одобрување надлежен е органот за вршење на стручни работи во животната средина се постапува согласно со членот 57 од овој закон;“.

Точката 27) се менува и гласи:

„утврди дали се исполнуваат обврските за издавање на идентификационен формулар за опасен отпад од инсталациите со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е органот за вршење на стручни работи во животната средина (член 61);“.

Точката 30) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали со опасниот отпад од инсталации со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина за чие одобрување надлежен е органот за вршење на стручни работи во животната средина се постапува согласно со членот 64 од овој закон;“.

Точката 31) се менува и гласи:

„утврди дали е склучен договор со правни лица кои поседуваат дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад од инсталациите со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е органот за вршење на стручни работи во животната средина согласно со членот 65 од овој закон;“.

Точката 32) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали со отпадните масла од инсталациите со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на отпадни масла за чија дејност и активност се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е органот за вршење на стручни работи во животната средина, се постапува согласно со членот 68 од овој закон.“

Член 4

Во членот 128 став (1) точката 3) се менува и гласи:

“ќе ја ограничи или забрани работата на правното и физичко лице, доколку со отпадот од инсталациите со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е органот за вршење на стручни работи во животната средина, не постапува согласно со членот 24 од овој закон, во траење од најмногу 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;“.

Точката 4) се менува и гласи:

„ќе ја ограничи или забрани работата на правното и физичко лице, доколку со отпадот од инсталациите со А интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност се изработува

елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е органот за вршење на стручни работи во животната средина се постапува спротивно на одредбите од овој закон во траење од најмногу 30 дена, во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба.“

Член 5

Во членот 129 став (1) точката 3) се менува и гласи:

“врши увид и контрола дали со неопасниот отпад и опасниот отпад од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, се постапува согласно со членовите 24 и 57 од овој закон;“.

Точката 5) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали правните и физички лица кои вршат собирање и транспортирање на неопасен отпад и опасен отпад ги вршат со средства и опрема која е посебно конструирана и намената за собирање и транспортирање на неопасен отпад и опасен отпад од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, а за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, се постапува согласно со членот 24 од овој закон;“.

Точката 6) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали неопасниот отпад и опасниот отпад од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, се складира на места предвидени за таа намена согласно со членот 33 од овој закон;“.

Точката 7) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали со неопасниот отпад (освен од инсталации со А интегрирани еколошки дозволи) и со индустрискиот неопасен и опасен отпад од инсталации со Б интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, се постапува согласно со членот 34 од овој закон;“.

Точката 8) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали се води евиденција на начин пропишан со членот 39 од овој закон за неопасен отпад (освен од инсталации со А интегрирани дозволи) и за индустрискиот неопасен отпад создаден од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната

средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје;“.

Точката 10) се менува и гласи:

„врши увид и контрола дали податоците од евиденциите за неопасен отпад и за индустрискиот неопасен и опасен отпад од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и за создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, се чуваат согласно со членот 39 став (11) од овој закон;“.

Точката 21) се менува и гласи:

„да утврди дали е склучен договор со правни лица кои поседуваат дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и создавачите на опасен отпад кои вршат дејности и активности за кои задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, согласно со членот 65 од овој закон и други состојби во негова надлежност и“.

По точка 21) се додава нова точка 22), која гласи:

“22) да врши увид и контрола дали со отпадните масла од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на отпадни масла, а особено создавачите на отпад од машински и моторни масла кои вршат дејности и активности за кои задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, се постапува согласно со членот 68 од овој закон.“

Член 6

Во членот 130 став (1) точката 3) се менува и гласи:

“ке ја ограничи или забрани работата на правното и физичко лице, доколку со неопасниот и индустрискиот опасен отпад од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, не постапува, во согласност со овој закон, во траење најмногу од 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;“.

Точката 4) се менува и гласи:

„ке ја ограничи или забрани работата на правното и физичко лице, доколку собирањето и транспортирањето на неопасен отпад и опасен отпад од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, се врши спротивно на одредбите на овој закон, во траење од најмногу 30 дена, во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;“.

Точката 5) се менува и гласи:

„ке ја забрани работата на правното и физичко лице, доколку складирањето на неопасен отпад и опасен отпад од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, се врши спротивно на одредбите на овој закон, во траење од најмногу 90 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;“.

Точката 6) се менува и гласи:

„ке ја ограничи или забрани работата на правното и физичко лице, доколку податоците од евиденцијата за неопасен отпад и опасен отпад од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, се чуваат и со нив се постапува спротивно на одредбите на овој закон, во траење од најмногу 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба;“.

По точка 12) се додава нова точка 13), која гласи:

“13) ке ја ограничи или забрани работата на правните и физички лица, доколку немаат склучен договор со овластени правни лица кои поседуваат дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад и отпадни масла од инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола и од создавачите на опасен отпад за чија дејност и активност задолжително се изработува елаборат за заштита на животната средина согласно со Законот за животната средина, за чие одобрување надлежен е градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, во траење од 30 дена во кој рок треба да ги отстранат причините за настанатата состојба.“

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за управување со отпадот.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM ME HEDHURINA

Neni 1

Në Ligjin për menaxhim me hedhurina ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13 dhe 51/15), në nenin 68 pas paragrafit (5) shtohen tre paragrafë të rinj (6), (7) dhe (8) si vijojnë:

"(6) Poseduesit e yndyrave të hedhurinës detyrohen të mbajnë evidencë për sasinë e furnizuar dhe tepriat e yndyrave motorike, evidencë të yndyrave të përdorura

motorike, evidencë për mënyrën e veprimit me yndyrat motorike të hedhurinës, si dhe evidencë për llojin dhe sasinë e yndyrave të shitura të hedhurinës dhe mënyrën e transportimit të tyre.

(7) Për evidencën nga paragrafi (6) i këtij neni, poseduesit detyrohen të dorëzojnë raporte gjashtëmujore dhe vjetore te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerje të punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor.

(8) Ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor e përcakton formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës nga paragrafi (6) i këtij neni, formën dhe përmbajtjen e raporteve nga paragrafi (7) i këtij neni, si dhe mënyrën e dorëzimit të tyre."

Neni 2

Në nenin 68 paragrafi (5) pas fjalës "yndyra" presja dhe fjalët: "mënyra e mbajtjes së evidencës dhe dorëzimi i të dhënave" shlyhen.

Neni 3

Në nenin 127 paragrafi (1) pika 3) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse me hedhurinë të rrezikshme dhe hedhurinë industriale të parrezikshme nga instalimet me A leje të integruar ekologjike dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi për kryerje të punëve profesionale në mjedisin jetësor, vepohet në pajtim me nenin 24 të këtij ligji;"

Pika 4) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse grumbullimi dhe transportimi i hedhurinës së rrezikshme nga instalimet me A leje të integruar ekologjike dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi për kryerje të punëve profesionale në mjedisin jetësor kryhet me mjetet dhe pajisjen që posaçërisht është konstruktuar dhe dedikuar për grumbullimin dhe transportimin e hedhurinës së rrezikshme (neni 27);"

Pika 10) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse me hedhurinë të rrezikshme nga instalimet me A leje të integruar ekologjike dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi për kryerje të punëve profesionale në mjedisin jetësor, depoziton në vendet e parapara për këtë dedikim në pajtim me nenin 33 të këtij ligji;"

Pika 11) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse me hedhurinë të rrezikshme dhe hedhurinë industriale të parrezikshme nga instalimet me A leje të integruar ekologjike dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi i administratës shtetërore kompetent për kryerje të punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor, vepohet në pajtim me nenin 34 të këtij ligji;"

Pika 16) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse më të dhënat nga evidencat për hedhurinë të rrezikshme dhe hedhurinë industriale të parrezikshme nga instalimet me A leje të

integruar ekologjike dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi për kryerje të punëve profesionale në mjedisin jetësor, si dhe të përcaktojë nëse të dhënat ruhen në pajtim me nenin 39 paragrafi (11) të këtij ligji;"

Pika 23) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse me hedhurinë të rrezikshme nga instalimet me A leje të integruar ekologjike dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi për kryerje të punëve profesionale në mjedisin jetësor, vepohet në pajtim me nenin 57 të këtij ligji;"

Pika 27) ndryshohet si vijon:

"përcakton nëse përmbushen obligimet për lëshimin e formularit të identifikimit për hedhurinë të rrezikshme nga instalimet me A leje të integruar ekologjike dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi për kryerje të punëve profesionale në mjedisin jetësor (neni 61);"

Pika 30) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse me hedhurinë të rrezikshme nga instalimet me A leje të integruar ekologjike dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi për kryerje të punëve profesionale në mjedisin jetësor, vepohet në pajtim me nenin 64 të këtij ligji;"

Pika 31) ndryshohet si vijon:

"përcakton nëse është lidhur marrëveshja me personat juridikë që posedojnë leje për grumbullimin dhe transportin e hedhurinës së rrezikshme nga instalimet me A leje të integruar ekologjike dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi për kryerje të punëve profesionale në mjedisin jetësor, në pajtim me nenin 65 të këtij ligji;"

Pika 32) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse me yndyrat e hedhurinës nga instalimet me A leje të integruar ekologjike dhe nga krijuesit e yndyrave të hedhurinës për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi për kryerje të punëve profesionale në mjedisin jetësor, vepohet në pajtim me nenin 68 të këtij ligji."

Neni 4

Në nenin 128 paragrafi (1) pika 3) ndryshohet si vijon:

"do ta kufizojë apo ndalojë punën e personit juridik dhe fizik, nëse me hedhurinë nga instalimet me A leje të integruar ekologjike dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi për kryerje të punëve profesionale në mjedisin jetësor, nuk vepron në pajtim me nenin 24 të këtij ligji, në kohëzgjatje prej më së shumti 30 ditë, në të cilin afat duhet t'i mënjanojë shkaqet për gjendjen e shkaktuar;"

Pika 4) ndryshohet si vijon:

"do ta kufizojë apo ndalojë punën e personit juridik dhe fizik, nëse me hedhurinën nga instalimet me A leje të integruar ekologjike dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për të cilën veprimtari dhe aktivitet hartohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për të cilin miratim kompetent është organi për kryerje të punëve profesionale në mjedisin jetësor, vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji në kohëzgjatje prej më së shumti 30 ditë, në të cilin afat duhet t'i mënjanojë shkaqet për gjendjen e shkaktuar."

Neni 5

Në nenin 129 paragrafi (1) pika 3) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse me hedhurinën e parrezikshme dhe hedhurinën e rrezikshme nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për veprimtarinë dhe aktivitetin e të cilit detyrimisht përpunohet elaborat për mbrojtje të mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për lejen e të cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit, veprohet në pajtim me nenet 24 dhe 57 të këtij ligji;"

Pika 5) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse personat juridikë dhe fizikë që kryejnë mbledhje dhe transhonim të hedhurinës së parrezikshme dhe hedhurinës së rrezikshme me mjete dhe pajisje e cila është e konstruktuar në mënyrë të veçantë dhe dedikimi për mbledhje dhe transponim të hedhurinës së parrezikshme dhe hedhurinës së rrezikshme nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për veprimtarinë dhe aktivitetin e të cilit në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, e për lejin e të cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit, veprohet në pajtim me nenin 24 të këtij ligji;"

Pika 6) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse me hedhurinën e parrezikshme dhe hedhurinën e rrezikshme nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për veprimtarinë dhe aktivitetin e të cilit detyrimisht përpunohet elaborat për mbrojtje të mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për lejen e të cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit, deponohet në vende të paraparë për atë dedikim në pajtim me nenet 33 dhe të këtij ligji;"

Pika 7) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse me hedhurinën e parrezikshme (përveç nga instalimet me leje të integruar ekologjike A) dhe me hedhurinën e parrezikshme industriale dhe të rrezikshme nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për veprimtarinë dhe aktivitetin e të cilit detyrimisht përpunohet elaborat për mbrojtje të mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për lejen e të cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit, veprohet në pajtim me nenet 34 dhe të këtij ligji;"

Pika 8) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse mbahet evidencë në mënyrë të përcaktuar me nenin 39 të këtij ligji për hedhurinë të parrezikshme (përveç nga instalimet me leje

të integruar A) dhe për hedhurinë të parrezikshme industriale të krijuar nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për veprimtarinë dhe aktivitetin e të cilit detyrimisht përpunohet elaborat për mbrojtje të mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor për lejin e të cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe e qytetit të Shkupit;"

Pika 10) ndryshohet si vijon:

"kryen këqyrje dhe kontroll nëse të dhënat nga evidencat për hedhurinën e parrezikshme dhe hedhurinën e rrezikshme nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe për krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për veprimtarinë dhe aktivitetin e të cilit detyrimisht përpunohet elaborat për mbrojtje të mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për lejen e të cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe e qytetit të Shkupit, ruhen në pajtim me nenet 39 paragrafi (11) i këtij ligji;"

Pika 21) ndryshohet si vijon:

"të konstatojë nëse është lidhur marrëveshja me persona juridikë që posedojnë leje për mbledhje dhe transponim të materies së rrezikshme nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe krijuesit e rrezikshëm që kryejnë veprimtari dhe aktiviteti për lejin e të cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe e qytetit të Shkupit, në pajtim me nenin 65 të këtij ligji dhe gjendjet tjera në kompetencë të tij dhe"

Pas pikës 21) shtohet pikë e re 22), si vijon:

"22) të kryejë këqyrje dhe kontroll nëse me vajrat e hedhura nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe nga krijuesit e vajrave të hedhura, e veçanërisht krijuesit e hedhurinës nga vajrat e makinave dhe motorëve që kryejnë veprimtari dhe aktivitete për të cilat detyrimisht përpunohet elaborat për mbrojtje në mjedisin jetësor në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor, për lejin e të cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe e qytetit të Shkupit, veprohet në pajtim me nenin 68 të këtij ligji."

Neni 6

Në nenin 130 paragrafi (1) pika 3) ndryshohet si vijon:

"do ta kufizojë ose ndalojë punën e personit juridik dhe fizik, nëse me hedhurinën e parrezikshme dhe industriale nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për veprimtarinë dhe aktivitetin e të cilit detyrimisht përpunohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për lejin e të cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe e qytetit të Shkupit, nuk vepron, në pajtim me këtë ligj, në kohëzgjatje prej së paku 30 ditësh, në të cilin afat duhet t'i mënjanojë shkaqet për gjendjen e krijuar;"

Pika 4) ndryshohet si vijon:

"do ta kufizojë ose ndalojë punën e personit juridik dhe fizik, nëse mbledhja dhe transportimi i hedhurinës së parrezikshme dhe hedhurinës së rrezikshme nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për veprimtarinë dhe aktivitetin e të cilit detyrimisht përpunohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për lejin e të cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe e qytetit të Shkupit,

кryhet në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, në kohëzgjatje prej së paku 30 ditësh, në të cilin afat duhet t'i mënjanojnë shkaqet për gjendjen e krijuar;".

Pika 5) ndryshohet si vijon:

"do ta kufizojë ose ndalojë punën e personit juridik dhe fizik, nëse deponimi i hedhurinës së parrezikshme dhe hedhurinës së rrezikshme nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për veprimtarinë dhe aktivitetin e të cilit detyrimisht përpunohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për lejimin e te cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna ne qytetin e Shkupit dhe e qytetit të Shkupit, kryhet në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, në kohëzgjatje prej së paku 90 ditësh, në të cilin afat duhet t'i mënjanojnë shkaqet për gjendjen e krijuar;".

Pika 6) ndryshohet si vijon:

"do ta kufizojë ose ndalojë punën e personit juridik dhe fizik, nëse të dhënat nga evidenca për hedhurinë të parrezikshme dhe hedhurinë të rrezikshme nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për veprimtarinë dhe aktivitetin e të cilit detyrimisht përpunohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për lejimin e te cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe e qytetit të Shkupit, kryhet në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, në kohëzgjatje prej së paku 30 ditësh, në të cilin afat duhet t'i mënjanojnë shkaqet për gjendjen e krijuar;".

Pas pikës 12) shtohet pikë e re 13), si vijon:

"13) do ta kufizojë ose ndalojë punën e personave juridikë dhe fizikë, nëse kanë lidhur marrëveshje me persona të autorizuar juridikë që posedojnë leje për mbledhjen dhe transportimin e hedhurinës së rrezikshme dhe vajrave të hedhur nga instalimet me leje të integruar ekologjike B dhe nga krijuesit e hedhurinës së rrezikshme për veprimtarinë dhe aktivitetin e të cilit detyrimisht përpunohet elaborat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, për lejimin e të cilit kompetent është kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe e qytetit të Shkupit, në kohëzgjatje prej 30 ditësh, në të cilin afat duhet t'i mënjanojnë shkaqet për gjendjen e krijuar."

Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për menaxhim me hedhurina.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

4540.

Врз основа на член 215 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/2014 и 116/15), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности до-
несе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУ- ВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ број 151/13, 8/15, 132/15 и 147/15) во членот 1 по зборот „ажурирање“ се додаваат зборовите „за промена на правото на користење на градежното неизградено земјиште во правото на сопственост по сила на закон“.

Член 2

Во член 24 став (1) по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

„- промена на правото на користење на градежното неизградено земјиште во правото на сопственост по сила на закон,“.

Алинеите 4, 5 и 6 стануваат алинеи 5, 6 и 7.

Член 3

Во членот 25 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

„(3) Постапката за промена на правото на користење на градежното неизградено земјиште во правото на сопственост по сила на закон се поведува со поднесување пријава кон која се приложува доказ за идентификација за подносителот на пријавата (фотокопија од лична карта или патна исправа); правна основа, односно актот врз основа на кој е стекнато правото на користење на катастарската парцела која е градежно неизградено земјиште, а за кое се однесува пријавата (закон, пресуда, договор, решение, одлука на надлежен државен орган, поседовен лист и др.); доказ од органот надлежен за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти дека не е поднесено барање за утврдување правен статус на објект на катастарската парцела која е градежно неизградено земјиште, а за кое се однесува пријавата; доказ за платен надоместок за имотен лист за катастарската парцела, за уверение за историски преглед на извршените запишувања во катастарот на недвижности и запишувањето во катастарот на недвижности.“

(4) Формата и содржината на образецот на пријавата за промена на правото на користење на градежното неизградено земјиште во правото на сопственост по сила на закон се дадена во прилог број 9-а кој е составен дел од овој правилник.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-14192/1
7 септември 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

Прилог бр. 9-а

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

КО _____

Имотен лист бр. _____

Уплата по пријавата може да се изврши на самиот шалтер доколку поседувате:
VISA, VISA ELEKTRON, MASTER CARD или MAESTRO
жиро-сметка, Назив на примачот: Буџет на РМ
Агенција за катастар на недвижности -100000000063095
Банка на примачот: НБРМ
Сметка на буџетски корисник 210010045078711
Приходна шифра и програма за промена во кн 724167-20
Приходна шифра и програма за имотен лист 724165-20
Приходна шифра и програма за историски преглед 724166-20

Приемен штембил

П Р И Ј А В А

за промена на правото на користење на градежното неизградено земјиште
во правото на сопственост по сила на закон

Од _____,
(име и презиме/назив на носителот на правото на недвижноста) ЕМБГ/ЕМБС

(адреса/седиште) мобилен телефонски број/е-пошта

Прилози:

1. Фотокопија од лична карта или патна исправа
2. Акт врз основа на кој е стекнато правото на користење (закон, пресуда, договор, решение, одлука на надлежен државен орган, поседовен лист и др.)
3. Доказ дека не е поднесено барање за утврдување правен статус на објект од надлежен орган
4. Доказ за платен надоместок за имотен лист за катастарска парцела
5. Доказ за платен надоместок за уверение за историски преглед на извршените запишувања во КН
6. Доказ за платен надоместок за запишувањето во катастарот на недвижности

Податоци за недвижноста:

Број на катастарска парцела _____

Податоци за подносителот на пријавата:

(име и презиме/назив) (ЕМБГ/ЕМБС)

(адреса/седиште) (мобилен телефонски број/е-пошта)

Докази и податоци кои Агенцијата ги прибавува по службена должност:

1. Информација за субјектот - тековна состојба од ЦР на РМ
2. Препис од Извод од матична книга на родени
3. Препис од Извод од матична книга на умрени
4. Препис од Извод од матична книга на венчани
5. Препис од уверение со сите податоци од матична книга на родени
6. Доказ дали е поднесено барање за приватизација
7. Други податоци

Ја овластувам Агенцијата во мое име и за моја сметка да ги користи податоците содржани во оваа пријава во постапката на прибавување на потребните докази и податоци од други институции по службена должност.

Подносител на пријавата

(име, презиме и потпис)

[illegible]

37/2010 од 22 Декември 2009 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата ласалоцид, CELEX бр. 32012R86; изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 85/2012 од 1 Февруари 2012 година за изменување на Анексот на Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 Декември 2009 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата алтреногест, CELEX бр. 32012R85; изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 84/2012 од 1 Февруари 2012 година за изменување на Анексот на Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 Декември 2009 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата феноксиметил пеницилин, CELEX бр. 32012R84; изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 363/2011 од 13 Април 2011 година за изменување на Анексот на Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 Декември 2009 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата изоеугенол, CELEX бр. 32011R363; изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 362/2011 од 13 Април 2011 година за изменување на Анексот на Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 Декември 2009 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата монапантел, CELEX бр. 32011R362; изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 914/2010 од 12 Октомври 2010 година за изменување на Анексот на Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 Декември 2009 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата натриум салицилат, CELEX бр. 32010R914; изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 890/2010 од 8 Октомври 2010 година за изменување на Анексот на Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 Декември 2009 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата дерквант, CELEX бр. 32010R890; изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 761/2010 од 25 Август 2010 година за изменување на Анексот на Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 Декември 2009 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата метилпреднизолон, CELEX бр. 32010R761; изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 759/2010 од 24 Август 2010 година за изменување на Анексот на Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 Декември 2009 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата тилдипросин, CELEX бр. 32010R759; изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 758/2010 од 24 Август 2010 година за изменување на Анексот на Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 Декември 2009 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата валнемулин, CELEX бр. 32010R758.

1. Фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина се следните:

Фармаколошки активна супстанција	Маркер за резидуи	Вид на животно	Максимално дозволено ниво на резидуи (МРЛ)	Таргет ткиво	Други одредби (согласно член 14 став (7) од Регулативата Број 470/2009)	Фармаколошка класификација
Abamectin	Avermectin B1a	Говеда	10 µg/kg	Масно ткиво	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендо и ектопаразити
			20 µg/kg	Црн дроб		
		Овци	20 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			25 µg/kg	Црн дроб		
		20 µg/kg	Бубрег			
Absinthium extract	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetyl cysteine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetylmethionine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Acetylsalicylic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко или јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Acetylsalicylic acid DL-lysine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чии млеко или јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Adenosine и неговите 5'-моно-, 5'-di- и 5' трифосфати	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Adonis vernalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел	Нема внес
Aesculus hippocastanum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден десети дел	Нема внес

<i>gnus castus</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
<i>Ailanthus altissima</i>	Не е применливо	Кај сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Alanine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Albendazole	Збир на албендазол сулфоксид, албендазол сулфон, и албендазол 2-аминосулфон, како албендазол	Сите преживари	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
Albendazole oxide	Збир на албендазол оксид, албендазол сулфон, и албендазол 2-аминосулфон, како албендазол	Говеда, овци	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
Alfacalcidol	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за породени крави	Нема внес
Alfaprostol	Не е применливо	Говеда, свињи, зајаци, екви	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Allantoin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба	Нема внес
<i>Allium sera</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
<i>Aloe vera</i> gel и екстракт од целиот лист од <i>Aloe vera</i>	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба	Нема внес

Aloes, Barbados и Сапае, нивните стандардни суви екстракти и нивните подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Alphacypermethrin	Cypermethrin (збир на изомери)	Говеда, овци	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	За млеко треба да се пратат останатите додатоци во Директивата 98/82/ЕЦ	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Altrenogest	Altrenogest	Свињи	4 µg/kg 2 µg/kg	Кожа и масно ткиво Црн дроб	Само за зоотехничка употреба и во склад со додатоците на Директивата 96/22/ЕЦ	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
Aluminium distearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium hydroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium hydroxide acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium monostearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium phosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aluminium salicylate, basic	Не е применливо	Сите животни за производство на храна, освен говеда, кози, еквиди, зајаци и перјести риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Антидијаретик и интестинално анти-инфламаторно средство
	Салицилна киселина	Говеда, кози, еквиди, зајаци	200 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрези	Привремениот МРЛ истекува на 31 Декември 2016	
		Говеда, кози, еквиди	9 µg/kg	Млеко		
Aluminium tristearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
2-Aminoethanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
2-Aminoethanol glucuronate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
2-Aminoethyl dihydrogenphosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Amitraz	Збир на амитраз и сите метаболити кои содржат 2,4 DMA половини, како амитраз	Говеда	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
		Овци	400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко		
		Кози	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко		
		Свињи	400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег		
		Пчели	200 µg/kg	Мед		

Ammonium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ammonium lauryl sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ammonium sulfate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Amoxicillin	Amoxicillin	Сите животни за производство на храна	50 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			4 µg/kg	Млеко		
Ampicillin	Ampicillin	Сите животни за производство на храна	50 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			4 µg/kg	Млеко		
Amprolium	Не е применливо	Живина	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Angelicae radix aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Anisi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Anisi stellati fructus, стандардизирани екстракти и нивни подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Arocyum cannabinum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел Само за орална употреба	Нема внес
Apramycin	Apramycin	Говеда	1 000 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			1 000 µg/kg	Масно ткиво		
			10 000 µg/kg	Црн дроб		
			20 000 µg/kg	Бубрег		
	Не е применливо	Овци, свињи, живина, зајаци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба Не се користи кај животни чије млеко и јајца се за исхрана на луѓето	
Aqua levici	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат само според хомеопатската фармакопеја	Нема внес
Arginine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Arnica montana (arnicae flos u arnicae planta tota)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Arnicae radix	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден десети дел	Нема внес
Artemisia abrotanum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараатна матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес

Asparagine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Aspartic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Atropa belladonna	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел	Нема внес
Atropine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Avilamycin	Dichloroisoevernic acid	Свињи, живина, зајаци	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
Azagly-nafarelin	Не е применливо	Salmonidae (фам салмонидни риби)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај риби чија икра е за исхрана на луѓето	Нема внес
Azamethiphos	Не е применливо	Salmonidae (фам салмонидни риби)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Антипаразитни средства / Средства против ектопаразити
Azaperone	Збир на азаперон и азаперол	Свињи	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Средства кои делуваат на нервниот систем/ Средства кои делуваат на централниот нервен систем
			100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
Bacitracin	Збир на bacitracin A, bacitracin B, и bacitracin C	Говеда	100 µg/kg	Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства/Антибиот ици
		Зајаци	150 µg/kg	Мускул		
			150 µg/kg	Кожа		
			150 µg/kg	Црн дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо	За интраамарна употреба само кај млечни крави	
Balsamum peruvianum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Baqiloprim	Baqiloprim	Говеда	10 µg/kg	Масно ткиво	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Хемотерапеутици
			300 µg/kg	Црн дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		
			30 µg/kg	Млеко		
		Свињи	40 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Бубрег		

Barium selenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се дава преку инјекции	Дигестивен тракт и метаболитички/минерални суплементи
Beclomethasone dipropionate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за инхалација	Нема внес
Bellis perennis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се приемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Benzalkonium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како експциент само во концентрации до 0,05%	Нема внес
Benzocaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како локален анестетик	Нема внес
		Salmonidae (фамилија салмонидни риби)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	
Benzyl alcohol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како експциент	Нема внес
Benzyl benzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Benzyl p-hydroxybenzoate Benzylpenicillin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
	Benzylpenicillin	Сите животни за производство на храна	50 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			4 µg/kg	Млеко		
Betaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Betaine glucuronate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Betamethasone	Betamethasone	Говеда, свињи	0,75 µg/kg	Мускул	Нема внес	Кортикоиди/ Глукокортикоиди
			2,0 µg/kg	Црн дроб		
			0,75 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	0,3 µg/kg	Млеко		
Biotin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Bismuth subcarbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Bismuth subgallate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес

Bismuth subnitrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
		Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интрамамарна употреба	Нема внес
Bismuth subsalicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Bituminosulfonates, ammonium и sodium соли	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Boldo folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Boric acid и borates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Bromhexine	Не е применливо	Говеда, свињи, живина	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чии млеко или јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Bromide, potassium salt	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Bromide, sodium salt	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Bronopol	Не е применливо	Риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Brotizolam	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Buserelin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Butafosfan	Не е применливо	Сите цицачи за производство на храна.	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Дигестивен тракт и метаболизам/минерал суплементи
n-Butane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
n-Butanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како ексципиент	Нема внес
Butorphanole tartrate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Butyl 4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Butylscopolaminium bromide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cabergoline	Cabergoline	Говеда	0.10 µg/kg 0.25 µg/kg 0.50 µg/kg 0.15 µg/kg 0.10 µg/kg	Масно ткиво Црн дроб Бубрег Мускул Млеко	Нема внес	Пролактин инхибитор
Caffeine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium benzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium borogluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Calcium carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium citrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glucoheptonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glucono glucoheptonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium gluconolactate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glutamate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium hydroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium hypophosphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium malate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium pantothenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium phosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium polyphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium propionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium silicate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calcium sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Calendula officinalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден десети дел	Нема внес
Calendulae flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за толична употреба	Нема внес

Camphor	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за надворешна употреба	Нема внес
Camphora	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел	Нема внес
Capsici fructus acer	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Carazolol	Carazolol	Говеда	5 µg/kg	Мускул	Нема внес	Средства кои делуваат на нервниот систем/ Средства кои делуваат на автономниот нервен систем
			5 µg/kg	Масно ткиво		
			15 µg/kg	Црн дроб		
			15 µg/kg	Бубрег		
			1 µg/kg	Млеко		
		Свињи	5 µg/kg	Мускул		
			5 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			25 µg/kg	Црн дроб		
Carbasalate calcium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко или јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Carbetocin	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cardamon extract	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cardiospermum halicacabum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакологија, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Carlinae radix	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба	Нема внес
Carnitine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Carprofen	Збир на carprofen и carprofen glucuronide conjugate	Говеда, еквиди	500 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
			1 000 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за млеко	Не е применливо		
Carvi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cefacetrile	Cefacetrile	Говеда	125 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо		

Cefalexin	Cefalexin	Говеда	200 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Cefalonium	Cefalonium	Говеда	20 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба и третман на очи	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо		
Cefapirin	Збир на cephapirin и desacetylcephapirin	Говеда	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Бубрег		
			60 µg/kg	Млеко		
Cefazolin	Cefazolin	Говеда, овци, кози	50 µg/kg	Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда, овци, кози	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо		
Cefoperazone	Cefoperazone	Говеда	50 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба кај крави во лактација	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо		
Cefquinome	Cefquinome	Говеда, свињи, еквиди	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	20 µg/kg	Млеко		
Ceftiofur	Збир од сите резидуи кои ја задржуваат betalactam структурата изразена како desfuroylceftiofur	Сите видови цицачи за производство на храна	1 000 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			2 000 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			6 000 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Centellae asiaticae extractum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Cetostearyl alcohol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cetrimide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chlorhexidine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Chlormadinone	Chlormadinone	Говеда	4 µg/kg	Масно ткиво	Само за зоотехничка употреба	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
			2 µg/kg	Црн дроб		
			2,5 µg/kg	Млеко		
Chloroform	Не е применливо	Сите цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само доколку се користат како ексипиенти и само во концентрации не поголеми од 1% w/v и вкупно не повеќе од 29 мг по животното	Нема внес
Chlorocresol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chlorphenamine	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chlortetracycline	Збир од изворен лек и неговиот 4-epimer	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби МРЛ за црн дроб и бубрег не се применува	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
			200 µg/kg	Јајца		

Choline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Chrysanthemi cinerariifolii flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Chymotrypsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cimicifugae racemosae rhizoma	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Нема внес
Cinchonae cortex, стандардизирани екстракти и нивните подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi cassiae cortex, стандардизирани екстракти и нивните подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cinnamomi ceylanici cortex, стандардизирани екстракти и нивните подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Citri aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Citronellae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Citrulline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Clavulanic acid	Clavulanic acid	Говеда, свињи	100 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	200 µg/kg	Млеко		
Clazuril	Не е применливо	Гулаби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Clenbuterol hydrochloride	Clenbuterol	Говеда, еквиди	0,1 µg/kg	Мускул	Нема внес	Средства кои делуваат на нервниот систем/ Средства кои делуваат на централниот нервен систем
			0,5 µg/kg	Црн дроб		
			0,5 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	0,05 µg/kg	Млеко		
Clodronic acid (во форма на disodium salt)	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Мускуло-скелетен систем/лекови за терапија на болести на коските
Cloprostenol	Не е применливо	Говеда, свињи, кози, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
R-Cloprostenol	Не е применливо	Говеда, свињи, кози, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Clorsulon	Clorsulon	Говеда	35 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
			100 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			16 µg/kg	млеко		

Closantel	Closantel	Говеда	1 000 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
			3 000 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			3 000 µg/kg	Бубрег		
			45 µg/kg	млеко		
		Овци	1 500 µg/kg	Мускул		
			2 000 µg/kg	Масно ткиво		
			1 500 µg/kg	Црн дроб		
			5 000 µg/kg	Бубрег		
			45 µg/kg	млеко		
Cloxacillin	Cloxacillin	Сите животни за производство на храна	300 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			30 µg/kg	Млеко		
Cobalt carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt dichloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cobalt trioxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Coco alkyl dimethyl betaines	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент	Нема внес
Colistin	Colistin	Сите животни за производство на храна	150 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			150 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
			300 µg/kg	Јајца		
Condurango cortex, стандардизирани екстракти и нивни подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Convallaria majalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден илјадити дел	Нема внес

Copper chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper heptanoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper methionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Copper sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Coriandri aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Corticotropin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Coumafos	Coumafos	Пчели	100 µg/kg	Мед	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Crataegus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Cupressi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба	Нема внес
Cyfluthrin	Cyfluthrin (Збир на изомери)	Говеда, кози	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	За млеко треба да се земат во предвид останатите одредби од Директивата 94/29/ЕЦ	Антипаразитско средство/ Средство кое делува против ектопаразити
Cyhalothrin	Cyhalothrin (Збир на изомери)	Говеда	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Масно ткиво Бубрег Млеко	За млеко треба да се земат во предвид останатите одредби од Директивата 94/29/ЕЦ За млеко треба да се земат во предвид останатите одредби од Директивата 94/29/ЕЦ	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Cypermethrin	Cypermethrin (Збир на изомери)	Сите преживари Salmonidae (фам салмонидни риби)	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко Мускул и кожа во природен сооднос	За млеко треба да се земат во предвид останатите одредби од Директивата 94/29/ЕЦ	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Cyromazine	Cyromazine	Овци	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ектопаразити
Cysteine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Cytidine и неговите 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Danofloxacin	Danofloxacin	Говеда, овци, кози, живина	200 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Кај живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			400 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
		Сите животни за производство на храна	100 µg/kg	Мускул		
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци, кози	30 µg/kg	Млеко		
Decoquate	Не е применливо	Говеда, овци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Нема внес
Deltamethrin	Deltamethrin	Сите преживари	10 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
		Риби	10 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос		
Dembrexine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Denaverine hydrochloride	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Derquantel	Derquantel	Овци	2 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства кои делуваат против ендопаразити
			40 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			5 µg/kg	Бубрези		
Deslorelin acetate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Detomidine	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Dexamethasone	Dexamethasone	Говеда, кози, свињи, еквиди	0,75 µg/kg	Мускул	Нема внес	Кортикоиди/ Глукокортикоиди
			2 µg/kg	Црн дроб		
			0,75 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, кози	0,3 µg/kg	Млеко		
Dexpanthanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diazinon	Diazinon	Говеда, овци, кози, свињи	20 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
			700 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			20 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци, кози	20 µg/kg	Млеко		
Diclazuril	Diclazuril	Сите преживари, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
		Живина	500 µg/kg	Мускул	Не се употребува кај животни чии јајца се произведуваат за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против протозои
			500 µg/kg	Кожа и масно ткиво во природен сооднос		
			1500 µg/kg	Црн дроб		
			1000 µg/kg	Бубрег		
		Зајаци	150 µg/kg	Мускул		
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			2500 µg/kg	Црн дроб		
			1000 µg/kg	Бубрег		

Diclofenac	Diclofenac	Говеда	5 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфламаторно средство/ Нестероидно анти-инфламаторно средство
			1 µg/kg	Масно ткиво		
			5 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			0,1 µg/kg	Млеко		
		Свињи	5 µg/kg	Мускул		
			1 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			5 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
Dicloxacin	Dicloxacin	Сите животни за производство на храна	300 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			30 µg/kg	Млеко		
Dicopper oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dicyclanil	Збир на dicyclanil и 2, 4, 6-triamino-pyrimidine-5-carbonitrile	Овци	200 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			400 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
Diethyl phthalate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diethyl sebacate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diethylene glycol monoethyl ether	Не е применливо	Сите преживари и свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Difloxacin	Difloxacin	Говеда, овци, кози	400 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Не се користи кај животни чии млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			1 400 µg/kg	Црн дроб		
			800 µg/kg	Бубрег		
		Свињи	400 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			800 µg/kg	Црн дроб		
			800 µg/kg	Бубрег		
		Живина	300 µg/kg	Мускул		
			400 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			1 900 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
		Сите останати животни за производство на храна	300 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			800 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
Diflubenzuron	Diflubenzuron	Salmonidae (фам салмонидни риби)	1 000 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства/Средства против ектопаразити
Dihydrostreptomycin	Dihydrostreptomycin	Сите преживари, свињи, зајци	500 µg/kg	Мускул	За свињи МРЛ масно ткиво поврзано со кожа во природен сооднос	Анти-инфективни агенси/ Антибиотици
			500 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			1 000 µg/kg	Бубрег		
		Сите преживари	200 µg/kg	Млеко		
3,5-Diiodo-L-thyrosine	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Dimanganese trioxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Dimethicone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimethyl acetamide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimethyl phthalate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dimethyl sulphoxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprost	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprost tromethamine	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Dinoprostone	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Diprophylline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Double stranded ribo-nucleic acid homologous to viral ribonucleic acid coding for part of the coat protein and part of the intergenic region of the Israel Acute Paralysis Virus	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Мед	Нема внес	Нема внес
Doramectin	Doramectin	Сите видови цицачи за производство на храна	40 µg/kg	Мускул	За свињи МРЛ масно ткиво поврзано со кожа во природен сооднос. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против енто- и ектопаразити
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			60 µg/kg	Бубрег		
Doxapram	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Doxycycline	Doxycycline	Сите видови кои се користат за производство на храна	100 µg/kg	Мускул	За перките кај рибите мускулниот МРЛ се однесува на "мускул и кожа во природни пропорции" МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрези не се однесува на перките кај рибите Кај видовите свињи и живина масниот МРЛ се однесува на "кожа и масно ткиво во природни пропорции" Не се користи кај животни чие млеко или јајца се користат за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			300 µg/kg	Црн дроб		
			600 µg/kg	Бубрег		
			300 µg/kg	Масно ткиво		
D-Phenylalanine (6)-luteinising-hormone releasing hormone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Echinacea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори Само за топична употреба За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на производите и не надминуваат еден десети дел	Нема внес
Echinacea purpurea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Emamectin	Emamectin B1a	Риби	100 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендо- и ектопаразити
Enilconazole	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Enrofloxacin	Збир на enrofloxacin и ciprofloxacin	Говеда, овци, кози	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
		Свињи, зајци	100 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Мускул		
		Живина	100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		Сите останати животни за производство на храна	100 µg/kg	Мускул		
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
Epinephrine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eprinomectin	Eprinomectin B1a	Говеда	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/Средства против ендо- и ектопаразити
			250 µg/kg	Масно ткиво		
			1 500 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
		Овци, кози	50 µg/kg	Мускул	Привремениот МРЛ истекува на 30 Јуни 2016 година	
			250 µg/kg	Масно ткиво		
			1 500 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
Ergometrine maleate	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај gravidни животни	Нема внес

Erythromycin	Erythromycin A	Сите животни за производство на храна	200 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
			40 µg/kg	Млеко		
			150 µg/kg	Јајца		
Etamiphylline camsylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Etamsylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ethanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како експциент	Нема внес
Ethyl lactate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ethyl oleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ethylenediaminetetracetic acid and salt	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Etiprostol tromethamine	Не е применливо	Говеда, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalypti aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalyptol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Eucalyptus globulus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Euphrasia officinalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Febantel	Збир на екстрактибилни резидуи кои можат да оксидираат до oxfendazole sulphone	Сите преживари, свињи, еквиди	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
		Сите преживари	10 µg/kg	Млеко		
Fenbendazole	Збир на екстрактибилни резидуи кои можат да оксидираат до oxfendazole sulphone	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
			1300 µg/kg	Јајца		

Fenpipramide hydrochloride	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Fenvalerate	Fenvalerate (збир на RR, SS, RS и SR изомери)	Говеда	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Fenitrelin acetate	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Firocoxib	Firocoxib	Еквиди	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
Florfenicol	Збир на florfenicol и нивните метаболити изедначени како florfenicol-amine	Говеда, овци, кози	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
		Свињи	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег		
		Живина	100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег		
		Риби	1 000 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос		
		Сите останати животни за производство на храна		Мускул 200 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg		
Fluazuron	Fluazuron	Говеда	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Агенси против ектопаразити
Flubendazole	Збир на flubendazole и (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorophenyl) methanone	Живина, свињи	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
	Flubendazole	Живина	400 µg/kg	Јајца		
Flugestone acetate	Flugestone acetate	Овци, кози	0.5 µg/kg 0.5 µg/kg 0.5 µg/kg 0.5 µg/kg 1 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	За интравлагинална употреба само за зоотехничка намена	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
Flumequine	Flumequine	Говеда, овци, кози, свињи	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
		Говеда, овци, кози	50 µg/kg	Млеко		
		Живина	400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег		
		Риби	600 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос		
		Сите останати животни за производство на храна	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег		

Flumethrin	Flumethrin (збир на trans-Z-изомери)	Говеда	10 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
		Овци	30 µg/kg	Млеко	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	
			10 µg/kg	Мускул		
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
		Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Не е применливо	
Flunixin	Flunixin	Говеда	20 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
			30 µg/kg	Масно ткиво		
			300 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Свињи	50 µg/kg	Мускул		
			10 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			30 µg/kg	Бубрег		
		Еквиди	10 µg/kg	Мускул		
			20 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			200 µg/kg	Бубрег		
		5-Hydroxyflunixin	Говеда	40 µg/kg		
Foeniculi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Folic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Фоликуло стимулирачки хормон (природен FSH од сите видови и нивни синтетички аналози)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Додатоци на храната (супстанции со валиден Е број одобрени како адитиви во прехранбени производи за исхрана на луѓето)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само супстанции одобрени како адитиви во прехранбени производи за исхрана на луѓето, со исклучок на конзервансите подредени во делот Ц од Анекс III на Европскиот Парламент и Директивата на Советот 95/2/EЦ	Нема внес
Formaldehyde	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Formic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Frangulae cortex, стандардизиран екстракт и неговите продукти	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Furosemide	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Gamithromycin	Gamithromycin	Говеда	20 µg/kg	Масно ткиво	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			200 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Свињи	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	
			100 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			300 µg/kg	Бубрег		

Gentamicin	Збир на gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2 и gentamicin C2a	Говеда, свињи	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства / Антибиотици
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			200 µg/kg	Црн дроб		
			750 µg/kg	Бубрег		
		Говеда	100 µg/kg	Млеко		
Gentianae radix, стандардизиран екстракт и неговите препарати	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ginkgo biloba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден илјадити деп	Нема внес
Ginseng	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Ginseng, стандардизиран екстракт и неговите препарати	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutamic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutamine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glutaraldehyde	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glycerol formal	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Glycine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Гонадотропин ослободувачки хормон	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Guaiacol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Guanosine и неговите 5'-моно-, 5'-di- и 5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Halofuginone	Halofuginone	Говеда	10 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против протозои
			25 µg/kg	Масно ткиво		
			30 µg/kg	Црн дроб		
			30 µg/kg	Бубрег		

Hamamelis virginiana	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден десети дел	Нема внес
		Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	
Harpagophytum procumbens	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Harunga madagascariensis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјади дел	Нема внес
Heparin и неговите соли	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Heptaminol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hesperidin	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hesperidin methylchalcone	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hexaflumuron	Hexaflumuron	Перјести риби	500 µg/kg	Мускул и кожа во природни пропорции	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Hexetidine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Hippocastani semen	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Histidine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Human chorion gonadotrophin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Human chorionic gonadotropin (природен hCG и неговите синтетски аналози)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Human menopausal urinary gonadotrophin	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Humic acids и theirsodium соли	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес

Hyaluronic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydrochloric acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како експциент	Нема внес
Hydrochlorothiazide	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydrocortisone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Hydrogen peroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Hydroxyethylsalicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
8-Hydroxyquinoline	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба само кај новородени животни	Нема внес
Hyperici oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Hypericum perforatum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Imidocarb	Imidocarb	Говеда	300 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против протозои
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
		Овци	300 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
			1 500 µg/kg	Бубрег		
Inosine и неговите 5'-mono-, 5'-di- and 5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Inositol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Јод и неоргански соединенија на јодот компоненти кои ги вклучуваат: -Sodium и potassium-iodide -Sodium и potassium-iodate -Iodophors вклучуваки polyvinyl pyrrolidone-iodine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Органски соединенија на јодот -Iodoform	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron ammonium citrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Iron dextran	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron dichloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron fumarate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron glucoheptonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Iron sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isobutane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isoeugenol	Isoeugenol	Риба	6 000 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Не е применливо	Средства кои делуваат на нервниот систем / Сретства кои делуваат на централниот нервен систем
Isoflurane	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како анестетик	Нема внес
Isoleucine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isopropanol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Isoxsuprine	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба во согласност со Директивата на Советот 96/22/ЕЕЦ	Нема внес
Ivermectin	22, 23-Dihydro-avermectin B1a	Сите видови цицачи за производство на храна	30 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ендо и ектопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			30 µg/kg	Бубрег		
Jecoris oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба	Нема внес
Juniperi fructus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Kanamycin	Kanamycin A	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg	Мускул	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			600 µg/kg	Црн дроб		
			2 500 µg/kg	Бубрег		
			150 µg/kg	Млеко		
Ketamine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ketanserine tartrate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ketoprofen	Не е применливо	Говеда, свињи, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Lachnanthes tinctoria	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се прилемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел	Нема внес
Lactic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lanolin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lasalocid	Lasalocid A	Живина	60 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег Јајца	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
		Говеда	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко се за исхрана на луѓето	
Lauri folii aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	
Lauri fructus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	
Lavandulae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	
Lecirelin	Не е применливо	Говеда, еквиди, зајци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lectin добиен од црвен грав Phaseolus vulgaris	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Lespedeza capitata	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Leucine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Levamisole	Levamisole	Говеда, овци, свињи, живина	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии млеко или јајца се за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Levomethadone	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Levothyroxine	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lidocaine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за локална анестезија	Нема внес
Lincomycin	Lincomycin	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко Јајца	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици

Linear alkyl benzene sulphonic acids со алкален ланец со должина од C9 до C13, кој содржи помалку од 2,5 % од ланци подолги од C13	Не е применливо	Говеда, овци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба	Нема внес
Lini oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lobaria pulmonaria	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Lobeline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Luprostiol	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lufenuron (RS-изомери)	Lufenuron (RS-изомери)	Преки од риби	1 350 µg/kg	Кожа и поткожно ткиво во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Luteinising hormone (природен LH од сите видови и нивните синтетски аналози)	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Lysine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium aluminium silicate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium citrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium glutamate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium hydroxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Magnesium hypophosphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium orotate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium phosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Magnesium trisilicate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Majoranae herba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Malic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како ексципиент	Нема внес
Manganese carbonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Минерални додатоци за дигестивен тракт и метаболизам
Manganese chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese pidolate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese ribonucleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Manganese sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Mannitol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Marbofloxacin	Marbofloxacin	Говеда, свињи Говеда	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 75 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Matricaria recutita и негови подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Matricariae flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Mebendazole	Sum of mebendazolemethyl (5-(1-hydroxy, 1-phenyl)methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate and(2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanon e, expressed as mebendazole equivalents	Овци, кози, еквиди	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити

Mecillinam	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интраутерина употреба	Нема внес
Medicago sativa extractum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Medroxyprogesterone acetate	Не е применливо	Овци	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравагинална употреба за зоотехничка употреба	Нема внес
Melatonin	Не е применливо	Овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Melissae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Melissae folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Meloxicam	Meloxicam	Говеда, кози, свињи, зајаци, еквиди	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
		Говеда, кози	15 µg/kg	Млеко		
Menadione	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Menbutone	Не е применливо	Говеда, овци, кози, свињи, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Menthae arvensis aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Menthae piperitae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Menthol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Mepivacaine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи само како локален анестетик за интра-артикуларна и епидурална употреба	Нема внес
Mercaptamine hydrochloride	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Metamizole	4-Methylaminoantipyrin	Говеда, свињи, еквиди	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
		Говеда	50 µg/kg	Млеко		
Methionine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Methyl nicotinate	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Methyl salicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Methylbenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Methyl-prednisolone	Methyl-prednisolone	Говеда	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Кортикоиди/ Глукокортикоиди
		Еквиди	10 µg/kg	Мускул	Нема внес	
			10 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			2 µg/kg	Млеко		
1-Methyl-2-pyrrolidone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Millefolii herba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Mineral hydrocarbons, со ниска до висока вискозност вклучувајќи micocrystalline waxes, приближно C10-C60, алифатични, разгранети алифатични и алицилни соединенија	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Ги исклучува ароматичните несатурирани соединенија	Нема внес
Monensin	Monensin A	Говеда	2 µg/kg 10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Monepantel	Monepantel-sulfone	Овци, Кози	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg 170 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Monothioglycerol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Montanide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Morantel	Збир на резидуи кои може да хидролизираат до N-methyl-1,3-propanediamine и е изразен како морантел еквиваленти	Сите преживари	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Moxidectin	Moxidectin	Говеда, овци, Еквиди Говеда, овци	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 40 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против енто- и ектопаразити
Myglyol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Myristicae aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новородени животни	Нема внес
Nafcillin	Nafcillin	Сите преживари	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Само за интрамамарна употреба	Анти-инфективни средства/Антибиотици
Natamycin	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Neomycin (вклучувајќи framycetin)	Neomycin B	Сите животни за производство на храна	500 µg/kg 500 µg/kg 5 500 µg/kg 9000 µg/kg 1 500 µg/kg 500 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко Јајца	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Neostigmine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Netobimin	Збир на albendazoleoxide, albendazolesulphon e, и albendazole 2-aminosulphone, изразени како albendazole	Говеда, овци	100 µg/kg	Мускул	Само за орална употреба	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			500 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Nickel gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Nickel sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Nicoboxil	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Nitroxinil	Nitroxinil	Говеда, овци	400 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие што млеко се користи за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			200 µg/kg	Масно ткиво		
			20 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
			20 µg/kg	Млеко		
Nonivamide	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Norgestomet	Norgestomet	Говеда	0,2 µg/kg	Мускул	Само за терапевтска и зоотехничка намена	Средство кое делува на репродуктивниот систем
			0,2 µg/kg	Масно ткиво		
			0,2 µg/kg	Црн дроб		
			0,2 µg/kg	Бубрег		
			0,12 µg/kg	Млеко		
Novobiocin	Novobiocin	Говеда	50 µg/kg	Млеко	Само за интрамамарна употреба	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо	Нема внес	
Octenidine dihydrochloride	Не е применливо	Сите цицачи кои се користат за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за дермална употреба	Анти-инфективни средства/ Антисептици
17β-Oestradiol	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска и зоотехничка намена	Нема внес
Okoubaka aubrevillei	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Oleyloleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Omeprazole	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Orgotein	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ornithine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Orotic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Oxacillin	Oxacillin	Сите животни за производство на храна	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Oxalic acid	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Oxfendazole	Збир на екстрактибилни резидуи кои можат да оксидираат до oxfendazole sulphone	Сите преживари, свињи, еквиди Сите преживари	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Oxibendazole	Oxibendazole	Свињи	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Продукти на оксидација на Terebinthinae oleum	Не е применливо	Говеда, овци, кози, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Oxolinic acid	Oxolinic acid	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Oxyclozanide	Oxyclozanide	Сите преживари	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
Oxytetracycline	Збир од основниот лек и неговиот 4-epimer	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег Млеко Јајца	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Oxytocin	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pancreatin	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Papain	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Papaverine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новородени телиња	Нема внес

Paracetamol	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Paronazole	Не е применливо	Бисерки	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Paromomycin	Paromomycin	Сите животни за производство на храна	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Не се користи кај животни чие млеко и јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Peforelin	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pegylated bovine granulocyte colony stimulating factor	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Биолошки / имуномодулатор
Penethamate	Benzylpenicillin	Сите видови цицачи за производство на храна	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос.	Анти-инфективни средства/Антибиот ици
Pepsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Peracetic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Permethrin	Permethrin (збир на изомери)	Говеда	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	За млеко треба да се пратат останатите додатоци во Директивата 98/82/ЕЦ.	Антипаразитско средство/ Средство против ектопаразити
Phenol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phenoxymethylpenicillin	Phenoxy-methylpenicillin	Свињи	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Мускул Масно ткиво Бубрег	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
		Живина	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Мускул Кожа и масно ткиво Црн дроб Бубрег Јајца		
Phenylalanine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phloroglucinol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Phoxim	Phoxim	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	525 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 60 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Јајца	За свињи и живина МРЛ во однос на кожа и масно ткиво во природна природен сооднос. Не се користи кај животни чие што млеко се произведува за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против ектопаразити
Phytolacca americana	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел.	Нема внес

Phytomenadione	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Piceae turiones recentes extractum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за орална употреба	Нема внес
Piperazine	Piperazine	Свињи	400 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			800 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			2 000 µg/kg	Црн дроб		
		Живина	1 000 µg/kg	Бубрег		
Piperazine dihydrochloride	Не е применливо	Живина	2 000 µg/kg	Јајца	Нема внес	Нема внес
Piperonyl butoxide	Не е применливо	Говеда, овци, кози, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Pirlimycin	Pirlimycin	Говеда	100 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			1 000 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
			100 µg/kg	Млеко		
Policresulen	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Poloxalene	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Poloxamer	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polyethylene glycol 15hydroxystearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент	Нема внес
Polyethylene glycol 7glyceryl cocoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Polyethylene glycolstearates со 8-40 oxyethylene единици	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент	Нема внес
Polyethylene glycols(молекуларна тежина од 200 до 10 000)	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polyoxyethylene sorbitan monooleate and trioleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polyoxyl castor oil со 30 to 40 oxyethylene единици	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент	Нема внес
Polyoxyl hydrogenated castor oil со 40 до 60 oxyethylene единици	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент	Нема внес
Polysorbate 80	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Polysulphated glycosaminoglycan	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium DL-aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium glucuronate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Potassium nitrate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Potassium selenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Praziquantel	Не е применливо	Овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Prednisolone	Prednisolone	Говеда	4 µg/kg	Мускул	Нема внес	Кортикоиди/ Глукокортикоиди
			4 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			10 µg/kg	Бубрег		
			6 µg/kg	Млеко		
		Еквиди	4 µg/kg	Мускул		
			8 µg/kg	Масно ткиво		
			6 µg/kg	Црн дроб		
Pregnant mare serum gonadotrophin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Prethcamide (crotethamide and cropropamide)	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Procaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Progesterone	Не е применливо	Говеда, овци, кози, еквиди (женки)	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравагинална терапија или за зоотехничка употреба и во согласност со одредбите од Директивата 96/22/ЕЦ	Нема внес
Proline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Propane	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Propyl 4-hydroxybenzoate и неговите натриумови соли	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба само како презерватив	Нема внес
Propylene glycol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Prunus laurocerasus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел	Нема внес
Pyrantel embonate	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Pyrethrum extract	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
2-Pyrrolidone	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Во парентерални дози до 40 mg/kg телесна маса	Нема внес
Quatresin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како конзерванс само во концентрации до 0,5%	Нема внес
Quercus cortex	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Quillaia saponins	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Rafoxanide	Rafoxanide	Говеда	30 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			30 µg/kg	Масно ткиво		
			10 µg/kg	Црн дроб		
			40 µg/kg	Бубрег		
		Овци	100 µg/kg	Мускул		
			250 µg/kg	Масно ткиво		
			150 µg/kg	Црн дроб		
		Говеда, овци	150 µg/kg	Бубрег		
		Говеда, овци	10 µg/kg	Млеко	Привремениот МРЛ ќе истече на 31 декември 2015 година	
Rhei radix, стандардизиран екстракт и неговите подготовки	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ricini oleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се користи како ексципиент	Нема внес
Rifaximin	Rifaximin	Говеда	60 µg/kg	Млеко	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ за сите ткива со исклучок на млеко	Не е применливо	За интрамамарна употреба, со исклучок ако вимето се користи како храна за луѓето, и само за интраутерина употреба	
		Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	
Romifidine	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за терапевтска употреба	Нема внес
Rosmarini aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Rosmarini folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Ruscus aculeatus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Ruta graveolens	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се прилемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден илјадити дел	Нема внес
					Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	
Salicylic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Salviae folium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sambuci flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Sarafloxacin	Sarafloxacin	Живина	10 µg/kg	Кожа и масно ткиво	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Црн дроб		
		Salmonidae (фам салмонидни риби)	30 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос		
Selenicereus grandiflorus	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на препаратите и не надминуваат еден стоти дел	Нема внес
Serenoa repens	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Serine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Serotonin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Silybum marianum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припеаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Sinapis nigrae semen	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium 2-methyl-2-phenoxy-propanoate	Не е применливо	Говеда, свињи, кози, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium acetylsalicylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Не се користи кај животни чие млеко и јајца се за исхрана на луѓето	Нема внес
Sodium benzyl 4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium boroformate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium butyl 4-hydroxybenzoate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium cetostearyl sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Sodium chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Sodium chlorite	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Sodium cromoglycate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium dichloroisocyanurate	Не е применливо	Говеда, овци, кози	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Sodium dioctylsulphosuccinate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium formaldehydesulphoxylate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium glycerophosphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium hypophosphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium lauryl sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium nitrite	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Sodium propionate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium pyrosulphite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium salicylate	Не е применливо	Говеда, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За орална употреба Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Нема внес
		Сите животни за производство на храна со исклучок на риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	
Salicylic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	400 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чии што јајца се користат за исхрана на луѓето	Антиинфективни средства/не стероидни антиинфламаторни средства
			2500 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			200 µg/kg	Црна дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		
Sodium selenate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium selenite	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sodium thiosulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Solidago virgaurea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Somatosalm	Не е применливо	Пастрмки	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Sorbitan sesquileate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Sorbitan trioleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес	
Spectinomycin	Spectinomycin	Овци	300 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици	
			500 µg/kg	Масно ткиво			
			2 000 µg/kg	Црн дроб			
			5 000 µg/kg	Бубрег			
			200 µg/kg	Млеко			
		Сите останати животни за производство на храна	300 µg/kg	Мускул			
			500 µg/kg	Масно ткиво			
			1 000 µg/kg	Црн дроб			
			5 000 µg/kg	Бубрег			
			200 µg/kg	Млеко			
Spiramycin	Збир на spiramycin и neospiramycin	Говеда	200 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици	
			300 µg/kg	Масно ткиво			
			300 µg/kg	Црн дроб			
			300 µg/kg	Бубрег			
			200 µg/kg	Млеко			
		Живина	200 µg/kg	Мускул	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето		
			300 µg/kg	Кожа и масно ткиво			
			400 µg/kg	Црн дроб			
		Spiramycin 1	Свињи	250 µg/kg	Мускул		Нема внес
				2 000 µg/kg	Црн дроб		
1 000 µg/kg	Бубрег						
Streptomycin	Streptomycin	Сите преживари, свињи, зајци	500 µg/kg	Мускул	МРЛ за свињи масно ткиво поврзано со кожа во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици	
			500 µg/kg	Масно ткиво			
			500 µg/kg	Црн дроб			
			1 000 µg/kg	Бубрег			
			Сите преживари	200 µg/kg			Млеко
		Strychni semen	Не е применливо	Говеда, овци, кози			Не се бара МРЛ
Strychnine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За орална употреба само во дози до 0,1 mg/kg тм	Нема внес	
Супстанции кои се користат во хомеопатската ветеринарна медицина	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Сите супстанции кои се користат во хомеопатските ветеринарни медицински производи доколку нивната концентрација во производот не надминува еден илјади дел	Нема внес	
Sulfogaiacol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес	
Sulfonamides (сите супстанции кои припаѓаат на групата на сулфонамиди)	Основен лек	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg	Мускул	Вкупните резидуи комбинирани од сите супстанции од групата на сулфонамиди не смее да надминуваат 100 µg/kg Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	Анти-инфективно средство/ Хемотерапевтик	
			100 µg/kg	Масно ткиво			
			100 µg/kg	Црн дроб			
			100 µg/kg	Бубрег			
		Говеда, овци, кози	100 µg/kg	Млеко			
Sulphur	Не е применливо	Сите животни за производство на хаана	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес	

Symphyti radix	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба на интактна кожа	Нема внес
Syzygium cumini	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Tanninum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
L-tartaric acid and its mono- and di-basicsalt of sodium, potassium and calcium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува како ексципиент	Нема внес
Tau fluvalinate	Не е применливо	Пчели	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Teflubenzuron	Teflubenzuron	Салмониди	500 µg/kg	Мускул и кожа во природен сооднос	Нема внес	Антипаразитско средство/ Средство против ектопаразити
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Terebinthinae laricina	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Terpin hydrate	Не е применливо	Говеда, овци, кози, свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tetracaine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како анестетик	Нема внес
Tetracycline	Збир од основниот лек и неговиот 4- epimer	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег Млеко Јајца	МРЛ кај риби мускул и кожа во природен сооднос МРЛ кај риби за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се користи	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Theobromine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Theophylline	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thiabendazole	Збир на thiabendazole и 5-hydroxythiabendazole	Говеда, кози	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендпаразити
Thiamphenicol	Thiamphenicol	Сите животни за производство на храна	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег Млеко	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува Кај свињи и живина МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Thiamylal	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес

Thioctic acid	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thiomersal	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како конзерванс во повеќе дози вакцини во концентрации кои не надминуваат 0,02%	Нема внес
Thiopental sodium	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
Threonine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thuja occidentalis	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува во хомеопатските ветеринарни медицински продукти подготвени според хомеопатската фармакопеја во концентрации кои не надминуваат еден стоти дел	Нема внес
Thymi aetheroleum	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thymidine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Thymol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tiamulin	Збир на метаболити кои можат да се хидролизираат до 8- α -hydroxymutilin	Свињи, зајци	100 $\mu\text{g/kg}$	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			500 $\mu\text{g/kg}$	Црн дроб		
		Живина	100 $\mu\text{g/kg}$	Мускул		
			100 $\mu\text{g/kg}$	Кожа и масно ткиво		
			1 000 $\mu\text{g/kg}$	Црн дроб		
		Мисирки	100 $\mu\text{g/kg}$	Мускул		
			100 $\mu\text{g/kg}$	Кожа и масно ткиво		
			300 $\mu\text{g/kg}$	Црн дроб		
Tiamulin	Tiamulin	Живина	1 000 $\mu\text{g/kg}$	Јајца		
Tiaprost	Не е применливо	Говеда, овци, свињи, еквида	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tildipirosin	Tildipirosin	Говеда, кози	400 $\mu\text{g/kg}$	Мускул	Не се користи кај животни чие што млеко се користи за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			200 $\mu\text{g/kg}$	Масно ткиво		
			2000 $\mu\text{g/kg}$	Црн дроб		
			3000 $\mu\text{g/kg}$	Бубрег		
		Свињи	1200 $\mu\text{g/kg}$	Мускул		
			800 $\mu\text{g/kg}$	Кожа и Масно ткиво		
			5000 $\mu\text{g/kg}$	Црн дроб		
Tiliae flos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tilmicosin	Tilmicosin	Живина	75 $\mu\text{g/kg}$	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			75 $\mu\text{g/kg}$	Кожа и масно ткиво		
			1 000 $\mu\text{g/kg}$	Црн дроб		
			250 $\mu\text{g/kg}$	Бубрег		
		Сите останати животни за производство на храна	50 $\mu\text{g/kg}$	Мускул	Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	
			50 $\mu\text{g/kg}$	Масно ткиво		
			1 000 $\mu\text{g/kg}$	Црн дроб		
			1 000 $\mu\text{g/kg}$	Бубрег		
			50 $\mu\text{g/kg}$	Млеко		

Tiludronic acid (во форма на disodium salt)	Не е применливо	Еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за интравенска употреба	Нема внес
		Живина	Не е применливо	Не е применливо	Само за парентерална употреба, само кај несилики и бројлери	
Timerfonate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само како конзерванс во повеќе дозни вакцини во концентрации кои не надминуваат 0,02%	Нема внес
Toldimfos	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tolfenamic acid	Tolfenamic acid	Говеда, свињи	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфламаторни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
			400 µg/kg	Црн дроб		
		Говеда	100 µg/kg	Бубрег		
Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	Сите видови цицачи за производство на храна	50 µg/kg	Мускул	Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Антипаразитски средства/ Средства против протозои
			150 µg/kg	Масно ткиво		
			500 µg/kg	Црн дроб		
			250 µg/kg	Бубрег		
		Живина	100 µg/kg	Мускул		
			200 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			600 µg/kg	Црн дроб		
			400 µg/kg	Бубрег		
Tosylchloramide sodium	Не е применливо	Говеда, еквиди	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топишна употреба	Нема внес
		Риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за животни родени во вода	
Tragacanth	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tricaine mesilate	Не е применливо	Риби	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за животни родени во вода	Нема внес
Trichlormethiazide	Не е применливо	Сите видови цицачи за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Triclabendazole	Збир од екстрактибилни резидуи кои може да оксидираат до ketotriclabendazole	Сите преживари	225 µg/kg	Мускул	Нема внес	Антипаразитски средства/ Средства против ендопаразити
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			250 µg/kg	Црн дроб		
			150 µg/kg	Бубрег		
			10 µg/kg	Млеко		
Trimethoprim	Trimethoprim	Еквиди	100 µg/kg	Мускул	Мускулниот МРЛ кај риби се однесува на мускул и кожа во природен сооднос. Кај риби МРЛ за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се применува. Кај свињи МРЛ за масно ткиво се однесува на кожа и масно ткиво во природен сооднос. Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето.	Анти-инфективни средства/ Хемотерапеутици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
		Сите останати животни за производство на храна	50 µg/kg	Мускул		
			50 µg/kg	Масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
Trimethylphloroglucinol	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Triptorelin acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Средства кои делуваат на репродуктивниот систем
Trypsin	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Tryptophan	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Tulathromycin	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethyl-amino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopent-decan-15-one expressed astulathromycinequivalents	Говеда	200 µg/kg	Масно ткиво	Не се користи кај животни чие млеко е за исхрана на луѓето	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			4 500 µg/kg	Црн дроб		
			3 000 µg/kg	Бубрег		
			300 µg/kg	Мускул		
		Овци, кози	250 µg/kg	Масно ткиво		
			5 400 µg/kg	Црн дроб		
			1 800 µg/kg	Бубрег		
			450 µg/kg	Мускул		
		Свињи	300 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			4 000 µg/kg	Црн дроб		
			800 µg/kg	Мускул		
			8 000 µg/kg	Бубрег		
Turnera diffusa	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Tylosin	Tylosin A	Сите животни за производство на храна	100 µg/kg	Мускул	МРЛ кај риби мускул и кожа во природен сооднос МРЛ кај риби за масно ткиво, црн дроб и бубрег не се користи МРЛ кај свињи и живина масно ткиво поврзано со кожа и масно ткиво во природен сооднос	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			100 µg/kg	Масно ткиво		
			100 µg/kg	Црн дроб		
			100 µg/kg	Бубрег		
			50 µg/kg	Млеко		
			200 µg/kg	Јајца		
Tylvalosin	Збир на tylvalosin и 3-O-acetyltylosin	Свињи	50 µg/kg	Мускул	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
			50 µg/kg	Кожа и масно ткиво		
			50 µg/kg	Црн дроб		
			50 µg/kg	Бубрег		
		Живина	50 µg/kg	Кожа и масно ткиво	Не се користи кај животни чии јајца се за исхрана на луѓето	
			50 µg/kg	Црн дроб		
Tyrosine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Urea	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Urginea maritima	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припремаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден стоти дел Само за орална употреба	Нема внес
Uridine and its5'-mono-5'-di- and5'-triphosphates	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Urticae herba	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Valine	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Valnemulin	Valnemulin	Свињи, зајак	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Мускул Црн дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Антибиотици
Vedaprofen	Vedaprofen	Коњи	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1000 µg/kg	Мускул Масно ткиво Црн дроб Бубрег	Нема внес	Анти-инфективни средства/ Нестероидни анти-инфламаторни средства
Vetrabutine hydrochloride	Не е применливо	Свињи	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vincamine	Не е применливо	Говеда	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Се употребува само кај новородени животни	Нема внес
Virola sebifera	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации во препаратите кои не надминуваат еден илјадити дел	Нема внес
Viscum album	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	За употреба кај хомеопатските ветеринарни медицински препарати кои се припемаат според хомеопатската фармакопеја, само во концентрации кои одговараат на матичната тинктура и нивните раствори	Нема внес
Vitamin A	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B1	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B2	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B3	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B5	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B6	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin B12	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin D	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Vitamin E	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Wool alcohols	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Само за топична употреба	Нема внес
Xylazine hydrochloride	Не е применливо	Говеда, екви	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

Zinc acetate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc aspartate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc chloride	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc gluconate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc oleate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc oxide	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc stearate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес
Zinc sulphate	Не е применливо	Сите животни за производство на храна	Не се бара МРЛ	Не е применливо	Нема внес	Нема внес

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата за фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 174/14).

3. Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14-5722/4
21 август 2015 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

4542.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2015 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – август 2015 година, во однос на просечните цени на мало во 2014 година, изнесува – 1,2 %.

Директор,
Лидија Костовска, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015156